

# ▶▶▶ КУЛТУРЕН ЖИВОТ ◀◀◀

## ВОВЕД

Културниот живот е основен дел на секојдневниот живот. По Втората светска војна, се случија радикални промени во политичкиот, економскиот и општествениот живот кои имаат свое влијание на културниот живот на народите во Албанија, Бугарија и Македонија. Образованието и општествената политика, училишниот живот, уметноста, младинските организации беа животен стил под влијание од комунистичката идеологија. Меѓутоа, последиците беа различни во разни области и животот можеше да биде разновиден во Албанија, Бугарија и Македонија за време на разните политички режими.

Трансформацијата од почетокот на деведесеттите многу го промени образованието и му даде поголема слободана културниот живот во трите земји.

Културниот живот ги разработува следните поттеми:

### Образование: Образование и училишен живот

Образованието е важен елемент во развојот на социјалата, економијата и културата во една земја. Тоа, исто така, е и важен политички инструмент за владите, кои ја рефлектираат идеологијата, еднаквоста, без разлика дали оваа идеологија е комунистичка, националистичка или демократска. Образованието и училишниот живот се лесно пристапни за учениците. Ним им е забавно кога го споредуваат своето училиште со тоа од минатото. Какви се целите на образованието по 1945 во Албанија, Бугарија и Македонија? Како денешниот училишен живот се разликува од поранешниот?

### Младински организации

За време на комунистичките режими во Албанија, Бугарија и Македонија младинските организации играле важна улога во секојдневниот живот и образованието на младите луѓе. Како работеле организациите и кои беа нивните цели? Што им се случило на младинските организации по падот на комунистичкиот режим?

Како науката и високото образование се развиле во Албанија, Бугарија и Македонија по 1945?

### Уметност

Оваа поттема ја разработува литературата, фолклорот, музиката, уметноста и културните споменици. Уметностите се креативен начин за реализација на различни идеи. И едните и другите се употребуваат за слободно изразување на идеи и емоции. Како се користела и употребувала уметноста? Дали политичките цели и слободното изразување доаѓале во меѓусебен судир?

### Животен стил

Колку длабоко може еден политички режим да влијае на животниот стил? Интересно е за учениците да погледнат како се менувала модата со временето, а исто така да се види дека луѓето се обиделе да ги следат модните трендови под комунистичкиот режим, а и денес.

# ОБРАЗОВАНИЕ

## ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИШТЕН ЖИВОТ

**Клучни прашања:**

1. Какви промени се случиле во образованието?
2. Како влијаеле овие промени на училишниот живот?

**АЛБАНИЈА****Док. 1**

**Образование, член 28 од Уставот на Народна Република Албанија**

Службен весник,  
19 март, 1946

“За да се зголеми општото културно ниво на населението, државата треба да гарантира дека сите граѓани имаат можност да одат на училиште. Училиштата зависат од државата. Не може да се отвораат недржавни училишта освен со закон.

Нивното работење е под контрола на државата. Основното образование е задолжително. Образоването не е верско.”

**Док. 2****Цели на образованието**

E. Хоца, “Говор на съсѣтанокот на Политбюрото на Централниот комитет на Албанска работничка партија,” 7 март, 1968

“Од првиот ден на ослободувањето, преокупација на партијата и властта постојано се училиштата, лулката на знаењето, треба да биде плодно тло за образование на нашата младина во согласност со политиката на ПАРТИЈАТА”

**Док. 3****Неедностраница образовна политика**

Весникот “The Union,” 19 септември 1949

“...Што се однесува до нашата култура, по мое мислење (белешка на авторот Шефкет Беја) таа не треба да се ограничи само на источниот свет. Сметам, дека ние не треба да следиме едностраница образовна политика.”

**Док. 4****За револуционерно училиште**

E. Хоца, Дела, том.5, 1972

“Училиштето треба навистина да стане револуционерно, видливо различно од секое училиште во буржоаската држава.”

**Прашања:**

1. Каков е ставот на комунистичката држава кон образоването во Албанија?

**Док. 5****Ориентацијата во образованието доведе до “судири”**

X. Беѓа, “Во ѕемелите на нашето народно образование,” 1976

“Но не беа активни само револуционерните сили во училиштата (во гимназијата Скадар – моја забелешка). Тајните организации и групи, особен свештеничките (на пр. “Националната унија”, “Христојанско-демократската унија, итн.) исто така се обидуваа да го наметнат своето влијание во училиштата во првите години по ослободувањето.”

**Док. 6**

**Министерството за образование нема да се занимава со вас туку Државната безбедност**

Пренк Груда, "Дневник на едно скриено срце – 1937-1975"

...Кога реков дека нашиот образовен наставен план е чисто советски и дека воопшто не е поволен за нашата земја, и дека не можеме да напредуваме со него... Заменик-министерот за образование ми се обрати со следните зборови: "*Министерството за образование нема да се занимава со вас, туку државната безбедност*".

**Документ 7**

Студенти од факултет (Елбасан) ја изведоа драмата: "Ние сме советски браќани" (Училишна архива)

**Питање:**

1. Која е пораката на сликата (док.7)?
2. Како влијаје различните погледи на училишното образование?

**Док. 8**

**Нема "прогон" на интелектуалици**

Е. Хоџа, "Говор на съсѣтанокот на Генералниот совет на Фронтиот на 9 октомври 1946", весникот "Единство" 9 октомври 1946

"Се истакнува дека има прогон на интелектуалци во нашата земја. Ова го велат оние коишто сакаат да се борат со нас... Во одредена мера тоа е вистина бидејќи старата реакционерна интелигенција, онаа што учела во фашистичките училишта, изумира и се раѓа новата народна интелигенција..."

**Документ 9**

**Да се ослободат училиштата од странско влијание...**

Ш. Осман, "Речник по Педагоџија", 1983

"Изкусната работничка класа и селската контрола на училишното образование е потреба и неопходност за применување на партиска политика во образоването за да се ослободи училиштето од странски влијанија."

**Документ 10**

**Искривување на демократски аспирации во училиштата**

Генц Трандафили, "Предговор на историско-педагошкиот албум", 1995


"Тоталитарната комунистичка држава на пролетерската диктатур се формира по Втората светска војна, сериозно ги нарушува демократските и националните аспирации на училиштата со воведување на образование на принцип на КЛАСНА БОРБА ..."

**Питање:**

1. Описете како тоталитарната комунистичка држава ги наруши демократските традиции на образоването во училиштата.

Док. 11

*За време на курсот џройшив  
неписменост, 1945*



Док. 12

**Борба против неписменоста**

С. Темо, *Предговор на книгата на Ахмей Кондо "Борба џройшив неписменоста во Албанија во 1945-1955"*, Тирана, 1985

"Постојаните заложби да се елиминира неписменоста што ги презеде Работничката партија на Албанија.... беа и се уште се прв чекор за развој и јакнење на нашата културна револуција."

Док. 13

**Резултати од борбата против неписменоста**

*"Албанија шаќковина на европски вредности"*, Тирана,

Од 1948 скoro 129.000 луѓе научија да читаат и пишуваат.

Док. 14

**Од животот во едно мало малцинско село во Албанија: бришење на неписменоста во Погон.**

*Весникот "Унија", 13 август 1946*

"...На 28 јули, во присуство на претставник од образованието од подпрефектурата, Либохове, Ј. Феро, наставник по курсот, Лефтер Мано, и секретарот на Народниот совет на селото, Г. Чани, беа организирани испити за учесниците на курсот за неписменоста."

**Прашања:**

1. Каков вид активности биле инициирани против неписменоста?
2. Какви биле резултатите од борбата против неписменоста?

**Док. 15  
Реформа во образованието**

*C. Темо, "Образование во Народна Социјалистичка Република Албанија", Тирана, 1984*

"Преку своето извршување (Реформата во образованието од 1946, авторски запис), се заврши целосната демократизација на образовниот систем. Учењето стана бесплатно, основното образование задолжително и отворено за сите без разлика на полот, економската состојба и верското убедување, беше загарантирано правото на образование на мајчин јазик за етничките малцинства, и тн."

**Док. 16  
Кон советската педагогија**

*Г. Трандафили, Историско-педагошки албум, 1995*

"Во 50-тите беа тргнати од употреба сите "стари" програми и учебници и беа оправнување плус имаше и додаток од позајмените книги од советската педагогија што се сметаше за креативна работа."

**Док. 17  
Се воведоа "апсолутно" основни предмети**


*Е. Камбо, "Развој на Културната Револуција во Албанија во 1944-48", Тирана, 1982*

"...Беа воведени апсолутно основни предмети, како што се: Историја на Народноослободителната војна, Уставот, а подоцна и Основно познавање за марксизмот-ленинизмот."

**Док. 18  
Историјата на Работничката партија во Албанија**



**Док. 19  
Основно познавање за марксизмот-ленинизмот**



**Док. 20  
Политичка економија на капитализмот**



*Архива на Министерството за образование и наука*

**Прашања:**

1. Каков бил карактерот на образовната реформа од 1946?
2. Кој систем на образование бил применет во Албанија во 50-тите?
3. Како се променила наставната програма во тоа време?

**Док. 21  
Обука на учители**

*Весник "Унија", 25 јули 1946*

"...Во главните градови, ќе се даваат курсеви за политичка и професионална обука на учителите."

**Док. 22  
Информација**

*Весник "Унија", 16 октомври 1946*

"... Курсот "Педагогија за малцинствата" се даваше на крајот на теоретските часови...."

**Док. 23  
Институт за обука на учители**

*Ш. Осман, Педагошки речник, Тирана, 1983*

Институтот за педагошки студии, беше основан во Тирана во 1970, важен центар за истражување на образовните проблеми.

**Прашања:**

1. Кои институции биле одговорни за обука на учители?
2. Кои методи се користеле за решавање на училишните проблеми?

**Док. 24**
**Додатни трошоци во полето на образованието**

*Амиш Беѓа "Во именемијте на нашето народно образование"*

"Како додаток на вообичаените високи трошоци што секоја социјалистичка земја ги вклучува во својот буџет за образование, размерно поголеми трошоци се правеа за надминувања на бројните материјални и финансиски тешкотии."

**Док. 25**

*Службен Весник, бр. 85, Закон бр. 172, 1948*

"...Организирањето на училиштата беше пропратено со цикличен програм за брзо проширување на училишната мрежа со помош на новиот устав. Државата, новородена по војната ја субвенционираше оваа програма со 2,722,000 албански франци, иако имаше големи материјални тешкотии."

**Док. 26**
**Првиот албански универзитет**

*Педагошко сјесписание бр. 4, Тирана, 1977*

"На 16 септември 1957, се основа универзитетот во Тирана. Основањето на универзитетот во ерата на Партијата не беше само желба туку и средство со најплемените цел во борбата за градење на најнапредниот општествен поредок, социјализмот."

**Док. 27**
**Универзитетот во Тирана**

Слава на марксизмот и ленинизмот

*25 години Социјалистичка Албанија, Албум, 1979*


**Док. 28**
**Комплетен систем на стручно и високо образование**

*E. Камбо, "Културна Револуција 1944-1948, Тирана, 1982*

"Важните задачи на културната револуција се исполнија, неписменоста се искорени, се воведе задолжително општо и основно образование, а подоцна и 7-годишно образование (1952), сите кругови и категории на училишта се формираа вклучувајќи го и комплетниот систем на стручно и високо образование."

**Док. 29**
**Учебници по математика за грчкото малцинство, Тирана, 1975**
**Прашање:**

1. Зошто учебникот по математика бил напишан на грчки јазик?



*Архив на Министерството за образование и наука*

**Прашања:**

1. Зошто комунистичкиот режим го помагал обезбедувањето средства на полето на образованието?
2. Какви беа придобивките за време на комунистичкиот режим на полето на образованието?

**Док. 30**

**Слогани што се користат од комунистичкиот режим за да се отслика карактерот на образованието**

Хами<sup>т</sup> Бе<sup>т</sup>а, "Во<sup>т</sup>емелите на наше<sup>т</sup>о народно образование", Тирана, 1976

"Образование за сите" и "Исто така високо образование за народните синови."

**Док. 31**

**Нема место во училиштата за синовите на непријателите**

Дел од мојот дневник - Ф. Шеху, 1975

"...Бев прва година на факултет, кога мојот пријател Кастројот ги напушти студиите бидејќи неговиот татко "се самоуби." Партијата му нареди на неговото семејство да го напушти својот дом во градот и да оди на село. Кастројот отиде со своето семејство. Неговиот татко беше прв секретар на Комунистичката партија во околијата. Слушнавме дека тој бил непријател....."

**Прашања:**

1. Какви биле очекувањата и разочарувањата на обичниот народ во однос на комунистичката образовна пропаганда?
2. Која е контрадикторноста помеѓу док. 30 и 31?"

**Док. 32**

**Понатамошно револуционирањена училиштата**

Ген<sup>т</sup> Трандафили, "Историско-йеда<sup>т</sup>ошки албум", Елбасан 1995

"Со негирање на успехите на европскиот училишен систем и неуспехот да го вклопи советскиот систем, Работничката партија на Албанија создаде "оригинална" марксистичко-ленинистичка платформа за понатамошна револуционирања на училиштата.

Основниот принцип на оваа програма (програма на Работничката партија на Албанија, белешка на авторот), требаше да ја подготви целата работа на училиштето и целата нејзина настава и образовни структури на основ на идеолошката марксистичко-ленинистичка оска во една решителна војна против сите идеалистички и верски влијанија, сите странски реакционерни идеологии, како стари така и нови. Во непосредна врска до ова и да ја зајакне целатаучилишна работа што била планирана на основа на **триаголно учење - производна работа, физичко и воено образование**, со постојана и креативна примена во наставата на марксизмот-ленинизмот."

**Док. 33**

**Револуционерен триаголник: учење, производна работа и воена обука согласно член 32 од Уставот на Социјалистичка Народна Република Албанија.**

Хами<sup>т</sup> Бе<sup>т</sup>а, "Во борбата за социјалистичко училиште и йеда<sup>т</sup>оџија," Тирана, 1986

"Во средината на 70-тите, основните принципи за понатамошно револуционирање на училиштата беа легално потврдени со новиот Устав на Народна Република Албанија. Во член 32 од Уставот се вели: "Државата посветува посебно внимание на развојот и образованието на новата генерација во духот на социјализмот и комунизмот.

"...Во член 33 се потенцира дека "ова се гради врз основа на светскиот поглед на марксизмот-ленинизмот како и врската помеѓу учењето и производната работа и физичката и воена обука."

"...голема промена во училишниот живот, особено во средните и високите училишта беше направена со попостојана и организирана примена на **врската помеѓу учењето и производната работа и физичката и воена обука.**"

**Прашања:**

1. Објаснете, зошто Комунистичката партија на Албанија ја создаде марксистичко-ленинистичка платформа за понатамошна револуционирања на училиштата?
2. Каков беше основниот принцип за понатамошна револуционирања на училиштата?

**Док. 34**  
**Програма на педагошките**  
**училишта 1986-1990**

ИСТОРИЈА НА  
**МАРКСИЗМОТ**  
 АЛБАНСКИ ЈАЗИК  
 ЛИТЕРАТУРА  
 ИСТОРИЈА  
 ГЕОГРАФИЈА  
 МАТЕМАТИКА  
 ФИЗИКА  
 ХЕМИЈА  
 БОТАНИКА  
 БИОЛОГИЈА

ПСИХОЛОГИЈА  
 ПЕДАГОГИЈА  
 ПРАКТИЧНА ПЕДАГОГИЈА  
 МУЗИКА  
 ЦРТАЊЕ  
 ОТП  
 ДОМАЌИНСТВО  
 КАЛИГРАФИЈА  
 ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ  
**ПРОИЗВОДНА РАБОТА**  
**ВОЕНА ОБУКА**

**Док. 35****Структура на училишната година 1983-1984 (во недели)**

Часови	Продуктивна работа	Воено образование	Испити	Екскурзии и празници	Одмори
37	3	-	-	1.5	10.5
34	4	2	-	1.5	10.5
32	3	2	3	1.5	9.5

**Док. 36**

**Кабинет по историја во**  
**средно училиште, "П. Н.**  
**Луараси", Тирана, 1975**

Училишна архива



Shkolla e mesme e përgjithshme «P.N. Luarasi».  
 Tiranë – Kabinet i Historisë.

**Док. 37**  
**Деца во градинка**

Списание "Свездада", 1971



**Док. 38****Марксистичко-ленинистичко образование во градинките**

*Б. Деџа; "Забрзување на и психичкиот развој и идејолошкиот образование,"  
Тирана, 1975*

"Мајката на машко дете старо четири години и три месеци му го постави ова прашање: Што е империјализам?....Империјалистите се лоши. Империјалисти се оние Американци."


**Док. 39****Дури и на децата од основно училиште им е јасно.....**

*Х. Беџа, "Во шемелите на нашејто народно образование," Тирана,  
1976*

"....Нашето училиште е политичко, и како такво бара и учениците од основно училиште да бидат определени..... Граѓанинот од албанското училиште, како албански граѓанин треба да биде подготвен политички, од училишните клупи."

**Док. 40****Свидетелство на Илир Цемали (дете, на возраст од 6) на крајот на првата година, Фиер, 1989**

Предмети:	Оцени:
1. Читање и пишување	Мн. добар
2. Математика	Мн. добар
<b>3. Политичко и етичко образование</b>	<b>Мн. добар</b>
4. Физичко образование	Мн. добар
5. Музичко образование	Мн. добар
6. Цртање	Мн. добар
7. Практична работа	Мн. добар



Привајна архива

**Прашање:**

1. Анализирајте го влијанието на "оригиналната" марксистичко-ленинистичка платформа на школската наставна програма и учење.

**Док. 41****"Тие ќе станат техничари на петгодишниот план" (Стручно училиште во околија Влора)**

На училиште, Марк Ѓон Јеши, стапна многу пријатели: Бочо Чеко од Курвелеш, Тома Илија од Бодриште од Цирокасијер, и други. Тие студираат и живеат заедно. Часовите се одвиваат и тиеоретски и практично.

Во стручно училиште посебна грижа се води за политичкото образование и на цикличен културен развој на студентите. Секое утро тие добиваат политички информации за најважните национални и меѓународни настани, а два пати неделно, се одржуваат редовни, политички, културни и научни активности на одредени теми. Досега, одржани се 31 предавање, вклучувајќи ја борбата за одбрана на мирот, големите придобивки во создавање на комунизмот

М. Феро, весникот  
“Гласот на народот”,  
18 ноември 1952

во Советскиот Сојуз и животот во земјите на народните демократии и во нашата земја. Исто така голема важност се посветува на културниот и уметничкиот развој. Има 9 фолклорни групи, 3 театрарски групи, 1 хорска група и разни спортски тимови.

*Студенитот Тома Илја од Бодриште (малцинско село) е студенит на втора година. Се надева дека ќе стане голем стручњак. “Јас ќе работам некој и ден, вели тој, за да ја вратам оваа голема услуга на Партијата што ме прати во ова училиште.”*

#### Док. 42

Матура, 1974 (Секавање)  
Средното училиште “Јанак Килица”, Фиер (Во левиот агол на сликата се наоѓа книгата “Историја на Работничката партија на Албанија”)

Приватна архива



#### Питања:

1. Како бил организиран училишниот живот за време на комунистичкиот режим согласно со “Тие ќе станат техничари на петгодишниот план” (док. 41)?
2. Каков бил етничкиот состав на студентите?
3. Какво било влијанието на комунистичкото образование на училишниот живот?

#### Док. 43

Студентите, Ели, Фатма, Бруна, Доника, Лута Јилка, во селото Семан за време на производната работа, 1974

#### Питања:

1. Објаснете што се мисли со терминот производна работа?
2. Која е главната идеја на авторот во “Целта на производната работа?”

Приватна архива




**Док. 44****Воено образование во градинка, 1971***"Свезда" списание***Прашања:**

1. Што имаат децата во рацете?
2. Објаснете како нивниот секојдневен живот бил под влијание на комунистичката идеологија.
3. Откријте го заедничкиот елемент во док. 44 и 45. Описете ги вашите размислувања за тоа.

**Док. 46****Научете да користите оружје***Списание "Свезда", 1971*

“Нашите пријатели научија да го користат оружјето во борбите против непријателот. Во училиште учиме како да го употребуваме.”

**Док. 47****Студенти за време на воена обука***Списание "Свезда", 1971***Док. 45****“И јас ќе ја бранам татковината”, 1973***Списание "Млада Албанка"*

**Док. 48**  
**Моите сеќавања на воената обука во средното училиште**

Напишал Ф. Шеху, 1973

Јас учев во општото средно училиште “Јанак Килица”, од 1971-1974 во Фиер. Поминав еден месец на воена обука за време од една училишна година во воениот центар близу градот. Во тоа време контактите со нашите семејства не беа чести. Ни беше дозволено да се видиме во неделите. Тој ден ние бевме среќни бидејќи нашите семејствани носеа подобра храна. Моравме да јадеме по утврдена шема. Не ни беше дозволено да чуваме храна таму каде што престојувавме. Имаше многу причини за ова, но главната беше затоа што требаше да се обучуваме за воени ситуации. Не можевме да ја изедеме цела храна оддеднаш, па затоа чувавме малку во нашите креденци. Една вечер слушнавме голема врева. Имаше силно тропање на вратите и некој извика “узбуна!” Сите ние се разбудивме и се облековме за 3 минути. Излеговме и тројца наши наставници, кои во овој случај беа наши воени офицери, влегаа во нашиот интернат за да не проверат. Ја собраа цела храна, а потоа ни наредија да ископаме голема дупка за да ја закопаме храната. Исто така ни наредија да пееме партизански песни додека ја ставаме храната во дупката. Често мислев на “непријателите” кои не лишија да ги живееме нашите животи. Но, јас никогаш не ги дознав. Каде беа тие?

**Док. 49**  
**Слободно време за време на воената обука во средно училиште, 1973**



**Док. 50**  
**“Воената обука беше навистина прекрасна” (Иншервју со Валбона Селимљари - прваша мис на Албанија)**

“П.Н. Луараси”, весник - Мајсурা  
99

**В. С.** “...Она што остана во моето сеќавање, беше воената обука, што ја извршувајме на училиште која навистина беше прекрасна, и навистина ми е жал што ја немавте таа среќа.

**Док. 51**  
**Слободно време за време на воената обука на универзитетските студенти, 1977**

**Прашање:**

1. Какви различни ставови имале студентите кон военото образование?



**Док. 52**

**Учителот Трифун Чарка, со своите ученици од селото Алкомемај , Тепелене, 1953**

*Приватна архива***Док. 53**

**Улогата на учителите за време на комунистичкиот режим**


*Секавања на учителот Трифон Чарка, 2002*

“....Учителот, како добро подготвена личност во селото, имаше многу одговорности, како што беше читање на весниците за селаните, подготовка и активирање на група за пропаганда, учество во разни изборни комисии или во економски комисии, итн.

**Док. 54**

**Диплома за добра хонорарна работа на учителот М. Брози, 1985**

Дипломата за хонорарна работа гласи: “Се дава за идеолошка и педагошка подготовка, како и за успехите во процесот на образование и процесот на учење.”

*Приватна архива***Док. 55**

**Медал “Наим Фршери” за учители со високи резултати**

*Ш. Осман, Педагошки речник, 1983*



**Док. 56****Прашање**

1. Анализирајте ги податоците во док. 56 и опишете како елементите (училишта, студенти, учители), на образованието се промениле.

*Стајистичка годишна книѓа на Народна Социјалистичка Република Албанија, 1990 (Податоците за 2000 се од Министерството за образование и наука во 2001)*

Година	1960	1989	2000
<b>1. Пред школско образование</b>			
Градинки	434	3329	2002
Деца	23,000	125000	80443
Градинки	1004	5439	3749
<b>2. Основно образование</b>			
8 годишно училиште	557	1698	1820
Ученици	275 000	551 000	535 238
Наставници	8569	23 441	28 321
<b>3. Средно образование</b>			
Училишта	69	497	375
Ученици	30 000	203 000	107 435
Наставници	1013	9367	5760
<b>4. Високо образование</b>			
Универзитети	6	8	11
Студенти	7000	26000	40 000
Педагошки	288	1797	2658

**Док. 57**

**За демократски образовен систем, по 1990**  
Хисни Мизири, Педагошко списание, бр. 2, 1995

“Транзицијата од комунистичка диктатура во демократија исто така содржи радикална реформа на целиот образовен систем.”

**Док. 58**

**Образование за демократска промена**

“Во почетокот на 1990, беа земени предвид соодветни промени во содржините на школското образование, а елементите од производната работа и воена обука беа отстранети без да се менува главната структура. Беше дозволено и приватно образование.

Демократскиот развој во 90-тите беше проследени со големи промени во образовниот систем. Првите промени беа со исклучувањето на политиката од училиштата, реформирање на образовниот систем според стандардите на западните училишта, започнување со нови проекти кои имаа за цел демократизација и модернизација на училиштата, воведување на методи за активна настава, воведувањи и консолидирање на образоването на граѓаните во училиштата и т.н.

Во 1990 Албанија имаше само еден универзитет и 7 повисоки институти за педагогија и земјоделство. Сега системот за високо образование има 11 високи институции (8 од нив се универзитети) со 40.000 студенти.

Пред 1990, уписот на универзитет беше под контрола на државата - партијата преку идеолошка селекција. По паѓањето на комунистичкиот режим, запишувањето на универзитетот се заснова на конкуренција.”

**Док. 59**

**Учителите и студентите од приватното средно училиште ИНКУС, 2000**

Училишна архива



**Док. 60**

**Предизвици со кои треба да се соочиме**

*Нора Дудвик, Хелен Шахриари  
"Образование во Албанија:  
менување на ставовите и очекувањата", 2000- објавено од  
Свейската банка)*

"Споредено со 1991, ситуацијата се стабилизира во текот на 1995-1997 година. Работите почнаа да се подобруваат а училиштата стануваат посигурни, но се се измени во 1997. Моравме да поминеме низ друга траума што ја сруши оваа стабилност на еден драстично застрашувачки начин.... Сега работите се поинакви и многу е тешко да се работи под овој притисок."

Иако 1991 беше најсеризна пресвртна точка за училиштата, настаните во 1997 понатаму ја поткопаа довербата на народот во стабилноста на земја. Од 1990 до 1995, се зголемува цената во училиштата, нешто се менуваше но, во 1997 се сруши се, настаните во 1997 беа како граѓанска војна. (Војната во Косово почна во 1998 - белешка на авторот).

**Док. 61**

**Опшност од девојките што ги напуштаат училиштата**  
*Извештај на ТВА, од 11 февруари 2002, 7:30*

"Селото Никел во околијата Круја го оживува стариот принцип за чување на девојките дома и нивното напуштање на училиштето."

**Док. 62**

**Проблеми со кои треба да се соочиме**

*Свейската банка  
"Образование во Албанија",  
Нора Дудвик, Хелен Шахриари,  
2000*

"Најотворено, исклучените студенти се од семејства што емигрирале од осиромашените, рурални подрачја, обично од североисток, во поголемите градови како и студентите кои живеат во далечните села кои одат на училишта во соседните села или градови. Ромите исто така претставуваат осиромашена и маргинализирана група."

**Прашања:**

1. Кои образовни реформи започнале по паѓањето на комунизмот?
2. Кои беа главните трансформации во училишниот систем?
3. Објаснете зошто образоването се влошило од 1997 до 1998?

**Док. 63**

**Образование на малцинствата**

*Д. Николјари, Педагошки списание бр. 2, Тирана 1996*

"3500 деца и студенти од грчко малцинство, и околу 800 деца и студенти од македонско малцинство се во образованието. Има 420 учители во 50 основни училишта, 46 осумгодишни училишта и 4 средни училишта за грчкото малцинство, додека пак 55 учители работат во две основни училишта, 8 осумгодишни училишта и едно средно училиште за македонското малцинство. Има и педагошки факултет во Џирокастро со "малцински учител" во кој се обучуваат учители за средно образование. Во истиот град, студентите од грчкото малцинство посетуваат "учителски" факултет на грчки на Универзитетот "Е. Чабеј."

**Прашање:**

1. Дали денес малцинствата го имаат правото на образование?
- Дали има измени во ставовите кон малцинствата?

**Док. 64**

**Утрешниот ден ќе биде најубав**  
*(желба на ромски и неромски деца)*

**Дорина Верлачи 11 години**

Јас сум во први клас во центарот Дон Бошко. Немам вистински услови во државното училиште. Имам еден пријател и имам други пријатели, но тие не играат со мене бидејќи сум Ромка. Јас би сакала да сум учителка."

**Док. 65**

**Културен настап на  
Педагошката висока школа,  
94**

**Док. 66**

**Еден ученик од основното  
училиште “Јаков Џоца” -  
Фиер 1994-1995, на крајот  
на учебната година. Фото-  
графија со нивниот наставник**

**Прашања:**


1. Какви промени се случиле по 1990 во училишниот живот и животот на малцинствата?
2. Објаснете зошто отвореното општество бара почитување на човековите права?

**Док. 67**

**Студентите на семинарот дис-  
кутираат за историски чи-  
танки со своите наставници,  
Тирана, 2001**

**Прашање:**

1. Објаснете зошто е ко-  
рисно да се вклучат студ-  
ентите во процесот на  
образовната реформа?

**Док. 68**

**Училишен речник (како сту-  
дентите гледаат некои еле-  
менти од училиштето)**

*Јоана, весник од средно училиште  
П.Н.Луараси, Тирана “Сонот што  
не е изгубен”, 1997*

**Оцена** - Дозволено оружје што може единствено да го користат наставниците (оние кои завршиле воена обука)

**Отстранување од час** - Награда од задоволство за непосетени часови

**Лаборатории** – Праисториски простории

**Родителска средба** - Средба на наставници (множество наставници) со родители (мала група) за проблемите што никој не го вознемираа.

**Училишната врата** – “Затворска” врата што се затвора во 8 и отвора во 13.10 попладне.

**Тоалет** – Привилегија за учителите

**Чувар на училиштето** – ВИП што треба некогаш да се поткупува

**Док. 69**

**Почетна обука и стручен развој на наставниците**

*Свейска банка "Прашања и предизвици во образовното управување во Албанија", 2000*

Стекнатото образование на наставникот се продолжува на Универзитет по завршување на 12-годишно образование. Законот за високо образование од 1999 ја утврдува автономијата на универзитетот за академска слобода во смисла на наставните програми, методологијата и истражувањето. Обуката на наставникот е одговорност на кабинетот по педагодија на образовното тело од претходната област. Педагошките кабинети беа укинати во 1992 и се воведоа методи на каскадна обука.


**Док. 70**

**Меѓународен семинар за обука на наставници по историја и педагози организиран од Министерството за образование и наука во соработка со Советот на Европа, 1999**

Реформа за предавање Историја во Албанија  
6-8 октомври 1999

**Док. 71**

**Меѓународен семинар за обука на наставници по историја и педагози организиран од Министерството за образование и наука, Советот на Европа, Асоцијација на европска историја, EUROCLIO, Асоцијација на историја на Албанија "Младината и историјата", "Активни методи за учење и предавање историја", 2001**

**Док. 72**

**Петиција до наставниците**

*Весникот на "П.Н.Луараси" гимназијата, "Сонот не е изгубен" бр. 1 октомври 1997*

Зошто не се обидете да нё слушате нас и нашите потреби наместо да поминувате многу време заканувајќи ни се со единственото оружје што го поседувате "Страшната ОЦЕНА". Зошто не се обидете малку да ја живеете нашата возраст. Вие сте само робови на оценката но не заборавајте дека храбриот РОБИН ХУД - никогаш не промашува..."

**Прашања:**

1. Како студентите ги гледаат своите проблеми во училишниот живот?
2. Кои се новите можности за обука на наставници по 1990?

**БУГАРИЈА**

**Док. 73**  
**Новото бугарско училиште**

*Одлука на Врховниот училиштен Совет, 05.5.1945*

Училиштата на Татковинскиот фронт имаат за цел да го уништат фашизмот, национализмот и други реакционерни идеологии, да ги воспитуваат младите луѓе според прогресивните идеи на ТФ, и да обезбедат научна и општествена подготовка на идните креатори на економскиот, политичкиот, социјалниот и културниот живот на земјата.

**Док. 74**  
**Закон за интеграција на училишниот систем во реалиниот живот и понатамошен развој на образоването во Народна Република Бугарија**

*Службен весник, издание 57, 7.07.1959.*

Главната цел на училишниот систем во Народна Република Бугарија е да ги подготви младите луѓе за вистинскиот живот во едно социјалистичко и комунистичко општество, поврзувајќи го образоването со државно корисен и продуктивен труд, да изгради млади генерации кои ќе ги почитуваат и сакаат комунистичките принципи, да ја сакаат работата и да покажуват социјалистички патриотизам и пролетерски интернационализам.

[...] Општото образование е бесплатно и задолжително за сите деца до 16 - годишна возраст.

Домовите, читалните, мензите и летните кампови можат да се отвораат и помагаат од претпријатија, задружни фарми и други јавни организации.

**Док. 75**  
**Прв час на училиште,**  
**Ботевград, 1967**




**Док. 76**  
**Група од педагошко училиште во Бургас, 1960**



Док. 77

Друга книга во главата

Весник "Зора", 1990, бр. 25.



Док. 78

**Наставна програма за транзицijата на заедничко средно образование**

С., 1977

Образованието имаза цел:

- 85-90% од сите деца на возраст од 3 до 7 години да бидат во градинки (вклучувајќи ги и 54-58% во целодневен престој) од 1980. Посебно внимание треба да се посвети на обезбедувањето градинки за бугарски, турски и ромски деца.

- Треба да се гарантира основното образование за деца и девојчиња до 16-годишна возраст.
- Од 1980 85- 90% од лицата кои се здобиле со основно образование треба да завршат средно образование.

Док. 79

**Основен закон за образовни ниво, општо минимално образование и наставна програма, 1999**

7(2) Целта на општото образование ќе се усогласи со човековите права, правата на детето, слободата на свеста и религијата, вредностите на општественото образование, постигнувањата на европската и светската наука, технологијата и културата и треба да бидат базирани на традициите на бугарската култура и образование.

(3) Основните цели на општото образование се:

...

4. Да се изгради национален идентитет на младите луѓе во рамките на европските и светските културни традиции со помош на реализирање на богатството на бугарската култура.


5. Да се гарантира правото на разлика врз основа на почитување на личноста и индивидуалноста на другите, почитување на други култури и ценење на различни знаење.

**Прашања:**

1. Утврдете ги водечките цели на бугарското образование низ различни периоди.
2. Дали целите наставнина може да се постигнат? Изнесете го вашето мислење.
3. Каква зависност гледате помеѓу општествено-економскиот развој на земјата и целите на образованието?

**Док. 80**  
**Природен резерват во селото**  
**Черни Осам.**

Учителот Илија Илиев започна со училиштето во 1956 и тоа се зголеми во 1977. Тоа беше сместено во Регионалниот музеј за историја во градот Ловеч, во отсекот "Природа". Училиштата во Ловечкиот регион се користеле како експериментална основа во биологијата.



**Док. 81**  
**Наставна програма за**  
**обемните политехнички**  
**училишта ,1967/68**

**Прашања:**


1. На кои предмети им било дадено водечко место?
2. Подредете ги во групи според големината на броевите по периоди?
3. Што било предмет на оценаување?
4. Како изгледала образованата личност во 60-тите, според наставната програма?

предмет		клас											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
		брой на работни недели годишно	31	31	31	31	33	33	33	33	32	32	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бугарска граматика литература		11	11	11	7	6	6	5	5	4	3	4	72
2. Руски јазик					3	3	3	2	2	1	1	1	15
3. Западен јазик								2	3	3	2		
4. Математика	5	5	5	5	6	5	5	4	5	4	5	5	54
5. Физика И Астрономија						1	2	2	3	3	4	4	15
6. Хемија							2	2	3	2	2	11	
7. Биологија					0.5		2	2	2	2	2	2	11.5
8. Географија				0.5	2	2	2	2	2	2	2		13.5
9. Историја И устав					2	2	2	2	2	2	2	2	16
10. Психологија И Логика										2		2	
11. Основи на Комунизмот											2	2	
12. Физичко образовані	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	25
13. Цртане	1	1	1	1	2	2	2						10
14. Музика	1	2	2	2	2	2	1	1	1				14
Вкупно	20	21	22	23	26	27	28	26	28	27	24		
Работничко образование	2	2	3	3	3	3	2	2					20
ко образование													
Општо техничко образование													
1. Основи на агрокултурата								2				2	
2. Основи на индустриското производство								2				2	
а/Механика									3			3	
б/Електро-инженерство											1	1	
Вкупно	2	2	3	3	3	3	2	4	3		1	26	
Пракса И теорија										3	5	8	
Производствено образование													
Вкупно	22	23	25	26	29	30	30	30	31	31	31	31	
Изборни предмети													
1. Дактилографија								2	2			4	
2. Руски јазик							2	2	2	2	2	2	14
3. Латински јазик									2	2		4	
4. Турски јазик								2	2	2	2	8	
5. Западен јазик								2	2	2	2	8	
6. Музика									2	2	2	6	
7. Цртане								2	2	2	2	8	
8. Возила И трактори									2	2		4	

## Док. 82

Свидетелство на Дона Николова Димитрова за 4 одделение во основното училиште, школска година 1949/50

	*Предмети	* Резултати
1.	Бугарски јазик	Одличен /6/
2.	Бугарска историја	Одличен /6/
3.	Бугарска географија	Одличен /6/
4.	Аритметика	Одличен /6/
5.	Геометрија	Одличен /6/
6.	Природни науки	Одличен /6/
7.	Цртање	Одличен /6/
8.	Рачна работа	Одличен /6/
9.	Физичко образование	Одличен /6/
10.	Музика	Одличен /6/



## Док. 83

Диплома за завршен 7 клас, во средно училиште, Милена Димова Канева, школска година 1974/75

	*Предмети	* Резултати
1.	Бугарски јазик и литература	Одличен /6/
2.	Руски јазик	Одличен /6/
3.	Алгебра	Одличен /6/
4.	Геометрија	Одличен /6/
5.	Физика	Одличен /6/
6.	Хемија	Одличен /6/
7.	Биологија.	Одличен /6/
8.	Историја и Устав	Одличен /6/
9.	Географија	Одличен /6/
10.	Физичко образование	Одличен /6/




## Док. 84

Диплома за завршено средно образование Виолета Петрова Георгиева, школска година 1977/78.

## Прашања:

- На кој степен на образование се однесуваат дипломите?
- Кои предмети се вклучени?
- Оценети ги целите на образование според документите.



**Док. 85****Статистички податоци за образованието**

	1969-1970			1979-1980			1989-1990			ученици 1999-2000		
	училишта	наставници	ученици	училишта	наставници	ученици	училишта	наставници	студенти	училишта	наставници	ученици
<b>Вкупно</b>	5359	80714	1554636	4322	94207	1453995	4193	111821	1557871	3790	113009	1357068
<b>Основни училища</b>	4610	54380	1166995	3611	58095	1075960	3500	70529	1147408	3011	65885	887213
<b>Специални училища</b>	117	2090	16942	129	2357	17595	125	2299	15832	146	2597	15984
<b>Стручен технички училища</b>	147	2982	53482	3	60	1854	4	56	2008	3	61	2785
<b>Средни стручни технички училища</b>	184	4836	68136	297	9420	153105	241	6952	103966	150	3206	50727
<b>Средни технички и уметнички училища</b>	255	9233	153348	220	9366	98762	264	11233	135606	369	14264	132240
<b>Висша школа</b>	20	534	10031	34	2406	19225	29	1539	19867	47	2367	18461
<b>Висока школа</b>	26	6657	85675	28	12503	87494	30	19213	133184	41	24368	239769

Статистичка година на НР Бугарија, 2000

**Док. 86****Образовна структура на економски активното население во најголемите етнички групи**

Образование	Етничка група		
	Бугари	Турци	Роми
Високо и факултет	20,2%	2,0%	0,9%
Средно и стручно средно	54,0%	24,6%	7,8%
Среден степен	22,6%	55,0%	46,2%
Основно и низко	3,0%	16,0%	36,7%
Неписмени	0,2%	2,3%	8,5%
Секупно	100%	100%	100%

Томова, И. Циганиште во транзиционниот период. С., 1995

**Прашања:**

1. Кои се најсилните тенденции што се однесуваат на видовите школи и нивото на образование на популацијата?
2. Кои типови училишта преовладуваат?
3. Направете претпоставка за факторите врз кои настанале овие промени.

**ПРАЗНИЦИ ВО БУГАРСКОТО УЧИЛИШТЕ****Док. 87****Тоа беше голем ден**

Кеинии Сулеиманова, родена во 1957 во Русе

Се сеќавам многу добро на мојот прв ден на училиште. Бев запишана во училиштето Л. Димитрова. Носев униформа со бела крагна и црвени ленти на неа. Тоа беше голем ден. Бев многу возбудена. Не можев да спијам цела ноќ. Чевлите ми беа под мојот кревет и ноќта станав да ги облечам. Учителот од прво одделение е се уште жив. Имаше и турски и бугарски деца во моето одделение.

**Док. 88****Манифестија за прослава на 100-тата годишнината на училиштето "Васил Левски" во село Черни Осам**

**Док. 89**

**Официјално започнување на училишната година, 17 септември 2001**

Со официјално осветување, митрополитот Цигориус, ја отвори новата учебна година на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Велико Трново (1.X.2001)

*Снимки од Универзитетот*

**Док. 90**

**Првиот училишен ден во училиштето старо 120 години во селото Герман со премиерот, 2001**

**Док. 91**

**Говор на премиерот Симеон Сакс Кобурготски**

*Весникот "Труд", 18.09.2001.*

Ова не е само задоволство за мене, туку исто така сум горд што сум овде на еден ваков убав ден за прославување....

Ќе кажам само еден збор повеќе за учителите - бидејќи отсекогаш многу сум ги ценел.....

Затоа сакам и вие да ги почитувате. Да се цени што навистина значи нивната посветена работа за општеството, и што ќе им должиме еден ден.....

Говорот на бугарскиот премиер Симеон Сакс Кобурготски на почетокот на новата школска година.

**Прашања:**

1. Какви позитивни елементи на бугарското општество се прикажани во документите?
2. Каква порака даваат политичарите со нивното учество на денот на прославата?

**Док. 92**

24.05 - прием на натаставници во резиденцијата "Бојана" на Денот на словенската литература, образование и култура.

**КАКО ЕДЕН СТУДЕНТ ГО ГЛЕДА ШКОЛСКИОТ ДЕН И ПРАЗНИКОТ****Док. 93**

**Од дневникот на младиот поетеса Петја Дубарова, (1962 – 1979).**

...6.11.1978. Понеделник

Утре е голем празник. - 7 ноември. Голем е исто така бидејќие не одиме на училиште. Тоа е добро - супер забавно. Денес не бев испрашан по ниту еден предмет. Таму останува за нас еден од најдосадните и најтешките периоди - имено - класот - учителскиот период. Го мразам тоа многу. Потоа ќе одиме на кружок со Искаров. Синоќа театарската претстава не беше лоша."

**Док. 94**

**Од поемата "Зимски празници" од Петја Дубарова. Петја Дубарова беше студент и поетеса.**

*П.Дубарова. Најшакната магија.  
С., 1988*

Убави празници, чезнеам  
да ве имам  
во сеќавањата кои разгрануват како  
лоза,  
и во мојот зимски хербариум да ве  
чувам  
како минијатурна солза мраз.....

**Док. 95**

**Од есејот "На истата клупа", 2001**


*Фаѓине Нурајдинова Сабриева, 6-ти клас, "Вела Благоева" средно училиште, В. Турново*

Дениза е мојата најдобра другарка. Студираме заедно две години. Таа е многу добар другар. И учи многу. Се разбираме една со друга многу добро. Понекогаш си помагаме без разлика во што. Секогаш си ги делиме чувствата. Дениза е многу фина личност. Кога и да се почувствува тажна, таа се обидува да ме насмее и навистина успева.

**Док. 96**

**На истата клупа**

Деца од домот Страгиза за деца сираци и тинејџери





**Док. 97**  
**Диплома од 12-тата меѓународна олимпијада за компутери - Информатика, 2000**

Архива на математичкото средно училиште "Академик Н.Обрешков" во Бургас

**Док. 98**  
**Учесници на Балканската олимпијада за математика во Кипар во 1993 држејќи ја освоената награда чинијата на Аугустинус (која беше скршена и повторно залепена)**

## CERTIFICATE OF AWARD

This is to certify that  
Kristiyan Kostadinov Haralambiev  
was awarded a Silver Metal  
in the 12th International Olympiad in Informatics  
Beijing, September 23–30, 2000  
Prof. Wenhui Wu  
Chairman of Scientific Committee, IOI2000



**Док. 99**  
**За XXXVI Меѓународна олимпијада за математика во Истанбул, 12-14 јули 1993**

Откако се дозна дека јас сум бугарски посматрач, еден јужнокореанец започна "сериозен" разговор. Тој се обидуваше да ме убеди да соработувам со неговата издавачка куќа и да напишам учебник по математика по мој личен избор. Го слушав и го прашав: "Што те натера да помислиш дека јас сум вистинската личност? Ние воопшто не се познаваме!" Неговиот од срце искрен одговор беше: "Се разбира дека не се познаваме. Но ти си математичар од Бугарија! Кога слушаме дека Кина, Русија или САД се рангираат први на меѓународните олимпијади ние не сме изненадени. Овие земји имаат голем потенцијал. Но како е можно за малите земји од Источна Европа како твојата да се натпреварува со нив? Печатот не информира за вашата рунирирана економија секој ден. Дојдов овде специјално да направам контакти со бугарски стручњаци. Тие мора да се најдобри во светот..."

Земји кои покажаа најдобри резултати се следните: Кина -215 поени; Германија-189 поени; Бугарија - 178 поени; Русија - 177 поени, Тајван - 162 поени; Иран - 153 поени, САД -151 поен...

Име	Добиени поени	Медали
Младен Димитров	33	злато
Августин Маринов	28	сребро
Николаи Николов	31	злато
Борислав Дејанов	29	сребро
Јасен Сидеров	29	сребро
Валентин Димитров	28	сребро
<b>Вкупно</b>	<b>178</b>	<b>6</b>

**МАКЕДОНИЈА****Док. 100**

**Декларација на Првото собрание на АСНОМ за основните граѓански права во демократска Македонија, 2 август 1944**

**Член 11**

Народната власт планира да ја елиминира неписменоста, да ги подигне културните стандарди и да гарантира слободно образование.

**Док. 101**

**Одлука од Првото собрание на АСНОМ за воведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава, 2 август 1944**

**Член 1**

Македонскиот јазик е регистриран како службен јазик во македонската држава.

**Член 2**

Одлуката стапува во сила веднаш.

*Во манастирот Св. Прохор Пчински на Илинден, 2 август 1944.*

*AM-Фонд АСНОМ 1944*

Секретар  
Љупчо Арсов

Претседател  
Методи Андонов Ченто

**Док. 102**

**Устав на СРМ од 1963**

**Член 26**

Општествената заедница е одговорна за развој и за поттикнување на образованието, науката, културата и уметноста.

**Член 27**

Образованието на граѓаните се спроведува според единствен систем на образование одредено со закон.

Од училиштата и другите образовни институции според законот се должни да им обезбедат подеднакви услови на сите граѓани за стекнување на образование.

На членовите на другите верски заедници на Југославија кои живеат во Македонија законски им е загарантирано правото на образование и културна дејност на нивни мајчин јазик.

**Док. 103**

**Устав на Р. Македонија од 1991**

**Член 44**

Секој млад човек има право на образование.

Образованите постои за сите, под сите услови.

Основното образование е задолжително и бесплатно.

**Член 45**

Граѓаните имаат право, под одредени законски услови, да отвораат приватни образовни институции на сите нивоа на образование, освен за основните училишта.

**Питања:**

1. Каков бил статусот на образованието во уставите од 1963 и 1991?
2. Какви права имале малцинствата за образование и култура според Уставот од 1963?
3. Каков вид образовни институции би можеле да се формираат според Уставот од 1991?

**Док. 104**  
**Блаже Конески,**  
 Универзитетски професор,  
 филолог, поет и академик



**Док. 105**  
**Неписмена популација**

**Прашање:**

1. Со какви проблеми се соочувале властите кога се обидувале да ја имплементираат образовната политика?

*Нада Јурукова, Основно образование во Македонија 1944-1950, INI Скопје, 1990*

Веднаш по ослободувањето, Македонија беше во многу тешка положба, како на економски така и на културно-образовни поле. Народната власт, особено одговорните за образование се соочија со сериозни проблеми во спроведувањето на културната и образовна политика, голем број неписмено население, недостиг на образован кадар.лоша состојба на училиштата кои биле или разурнати или делумно оштетени. Бројот на неписмено население бил голем. Во почетокот на 1945 бројот на неписмено население над 10 годишна возраст бил 297.000 или 67% од вкупното население.

**Док. 106**  
**Отворање на училишта**

**Прашања:**

1. Какви мерки презеле народните власти за елиминација на неписменоста?
2. Какво образование обезбедиле народните власти за малцинствата?

*Јован Павловски, Македонија-вчера и денес, 1996, Скопје*

Новата македонска држава веднаш по НОвата македонска држава веднаш по ослободувањето имаше 300,000 неписмено население, или околу 64% од населението помеѓу 10 и 50-годишна возраст. Имало само 337 учители во Македонија во тоа време. Биле отворени училишта на албански и турски, како и на македонски. Во учебната 1958-1959 година, имало 964 основни училишта со настава на македонски, со 63,324 ученици и 1,600 учители, како и 199 училишта кои обезбедувале 8-годишно образование со 107,600 ученици и 3,290 учители. Во истата училишна година, имало 183 основни училишта за 8-годишно образование со повеќе од 28,000 ученици и 510 учители коишто предавале на албански јазик. Имало исто така околу 27 основни училишта и 8-годишни основни училишта на турски со околу 8,000 ученици и 170 учители. Од 1944-1946 имало само 11 средни училишта со 4,336 ученици во средно училиште во Република Македонија.

**Док. 107**  
**Национална структура на неписменото население во Македонија во 1946**

**Прашање:**

1. Каков бил односот на половите во врска со неписменоста?

Националност	Машки	Женски	Вкупно
Македонци	43815	100669	144484
Албанци	33106	44161	77267
Турци	14404	19742	34146
Роми	2861	3675	6536
Власи	398	865	1263
Срби	314	1112	1426
Останати	25	87	112
<b>Вкупно</b>	<b>94925</b>	<b>170311</b>	<b>265236</b>

**Док. 108****Описменување на возрасните****Док. 109****Неписмени Турци и Албанци учат да читаат и пишуваат****Док. 110****Население што научило да чита и пишува во Македонија 1945-1950****Прашање:**

- Каква е тенденцијата на писмената популација од 1945 до 1950.

AM, фонд, Министерство за образование на НРМ, бокс 26

Година	Членови по семејство
1945	5,7 лица
1960	5,3 лица
1979	5,2 лица
1989	4,7 лица

**Док. 111****Неписмено население во Република Македонија, по пописот од 1994**

	Вкупно	Машки	Женски
Вкупен број на население по попис	1 454 082	721 082	732 485
Број на неписмено население	86 415	19 945	66 470

Завод за статистика, 1994

**Док. 112**

**Неписмено население во Република Македонија помеѓу 15 и 24 години, според националноста**

	Македонци	Неписмени	Албанци	Неписмени	Цигани	Неписмени
Aged 15-20						
Вкупно	99627	377	44052	407	4818	738
Машки	50 831	188	22 416	140	2572	292
Женски	48 796	149	21 636	269	2246	446
Aged 20-40						
Вкупно	93 792	361	42 146	449	3846	582
Машки	48223	181	20 977	103	2051	186
Женски	45 569	180	21 169	346	1795	396

Завод за статистика, 1994

**Прашање:**

1. Каква е корелацијата помеѓу машката и женската популација и писменоста помеѓу националностите и писменоста? Споредете со док. 9. Пресметајте ги процентите на населението и споредете го развојот на писменоста за мажите, жените и малцинствата воопшто. Потоа извлечете заклучоци.

**Док.113****Празник за сите луѓе**

XA, Охрид, ф. Охридски реѓион,  
Совет, бокс 42, 1945

Отворањето училишта на мајчин јазик во слободна татковина беше незаборавен и свечен настан. Училиштата обично официјално се отвораа во неделите. Пред настанот, пионерите коишто мавтаа со знамиња црвени марами ги водеше учителот на кого му беа одредени, маршираа во редици низ улиците потсетувајќи ги лубето на овој голем празник за сите луѓе. Освен учениците и наставниците, церемониите беа посетени од народната власт, општествени и политички организации и гости од локалното население. Настаните започнуваа со пеење на химната “Хеј, Словени”, и Македонскиот марш “Сонце на Слободата, Изгрей!”

**Док. 114****Фотографија - отворање на нови училишта****Док. 115****Секавањето на ученик од првото училиште на македонски јазик во с. Подвис, Драган Дамјаноски**

“По завршувањето на војната во 1945, јас имав 12 или 13 години и јасно се секавам на мојот прв ден на училиште. Тоа беше првото македонско училиште, сместено во прекрасното планинско село Подвис. Зградата изгледаше огромна во споредба со нашите куќи, или можеби мене така ми се чинеше. Околу 30 или 40 деца, повеќето на моја

**Прашања:**

1. Зошто наставникот организирал додатни активности?
2. Во какви активности учествувале студентите?

*Интарвју со Наде Молеровик*

возраст, се собраа пред зградата. Ние носевме округли капи со црвени петокраки, и се чувствуваат горди бидејќи црвената петокрака беше симбол на слободата. Учителот ни се претстави и не е нарели во редица по двајца. Тој не упати кон зградата која имаше само една училиница со примитивни клупи и без табла или креда. Главната опрема за учење беа малите табли (камена плоча) и таканареченото крижале (направено од еден вид камен што остава трага кога се гребе каменот), кое ние го носевме на училиште и го враќавме. Учителот ни најави дека секој пат кога ќе влегуваме во училиницата треба да го поздравиме со крената тупаница на челото кажувајќи го слоганот: "Смрт на фашизмот - слобода на народот.". Покрај редовните часови, учителот, којшто беше член на младинската организација, поттикнуваше разно работење и други активности. Така, на пример, наоѓавме работна сила за потребите на фармацевтската индустрија со собирање на тревки кои ги имаше во изобилство на нашите планини во пролет. Неколкупати учествувавме во расчистување на патиштата кои беа разрушени од војната. Работевме со ентузијазам бидејќи тоа беше се за нас и за среќата на нашата земја."

**Док. 116**

**Извештај од Блага Делибашева за независната прва работа како учител:**

*Монографија на учителското училиште "Гоце Делчев", Скопје, 1991*

"Во 1945 добив "итна наредба" од Народно ослободителниот одбор во Штип кој ме назначи за учител во селото Уларци. Во декември 1945, училишниот домаќин, дојде во нашата куќа на коњ за да ме однесе во селото. Селската штала беше приспособена да му послужи на селското училиште. Немаше клупи и столчиња. Учениците дојдоа скоро босоноги и малку облечени. Седнаа на патосот со скрстени нозе. Тие ги придржуваа своите тетратки на колената за да пишуваат. Им поделив на сите од неколкуте моливи што ми ги дадоа пред моето заминување и ги поделив на три дела, така што секое дете можеше да има парче молив. Еден дрвен кredенец во сидот се користеше како табла. Вратата од кredенецот имаше груба површина и не се познаваа линиите на него. Сето ова беше еден огромен проблем."

**Док. 117**

**Првата учителка на албански јазик**

*Интарвју со Нафија Черкези, учителка во училиштето "Даме Груев" во Скопје.*

"Една моја постара пријателка и јас ги учевме нашите жени да пишуваат и читаат, работевме на нивната еманципација, и агитираше да го извадат фереџето и шамијата. Не беше лесно. Успеавме на разни начини. На пример, организираше читање во групи. Се сеќавам дека читавме романи и секогаш застанувавме на најинтересните места. Ова ми помогна да го задржам нивниот интерес и да ги натерам да дојдат наредниот час. Преку овие групни читања, ние, исто така, агитираше да се симне фереџето и шамијата. Не само што работевме во градот, туку одевме и во селата. Беше многу потешко таму. Штом ќе не видеа како доаѓаме, жените се кријаа од нас. Тие гледаа во нас со вчудоневиденост. Велеа дека жените што не носат фереџиња се неморални. Бевме изложени на секаков вид непријатност. Но, бевме упорни."

**Прашања:**

1. Како изгледале првите училишта по ослободувањето? Споредете ги со вашето училиште.
2. Како се чувствуваат учителите и студентите за прите училишни денови на слобода во ослободена Македонија?
3. Каква била улогата на албанскиот учител во описменување и еманципирање на малцинствата?
4. Како се грижела македонската власт за образоването на жените од малцинството?

**Док. 118****Описменување на националностите****Прашање:**

1. Каква била образовната политика за малцинствата?

*Нада Јурукова, Основно образование во Македонија 1944-50, ИНИ Скопје, 1990*

Политиката на народното описменување, особено во учењето на возрасните да читаат и пишуваат, се применуваше на севкупното македонско население, вклучувајќи ги и националностите. Меѓутоа, недостатокот од наставнички кадар на мајчиниот јазик на националностите, патријархалните традиции, неписменост, особено помеѓу жените, беа причини учењето да биде на доброволна основа. За да се постигнат подобри резултати во албанските и турските средини, беше потребна посебна тактика и ангажирање на младите женски активисти од нивните заедници. Бидејќи таквите луѓе беа малубројни, саканите резултати не се постигнуваа и покрај силната волја и заложби.

**Док. 119****На селските деца не им треба образование**

*Авзи Мусафа, "Некои специфични проблеми во развојот на првмарното образование на националностите во ФР Македонија 1945-1983", Скопје*

Потценувачката вредност кон училиштата особено преовладуваше меѓу етничките Албанци и Турци во повоениот период, кога одговорните за образование правеа огромни напори да го консолидираат организациониот персонал и финансиските аспекти на образоването во основните училишта. Треба да се спомене дека во овој повоен период некои припадници на националностите беа во еден вид психолошка состојба проткаена со патријархални и конзервативни ставови кон функцијата на примарното образование. Некои ова го гледаа како изгубено време. Имаше период на верски фанатизам што траеше со векови. Овој феномен особено преовладуваше кај албанската популација, додека кај Турците беше само делумно присутно бидејќи момчињата, особено оние од урбантите средини, не беа испраќани во основните училишта туку беа вработувани во занаетчиско трговски работилници. Некои луѓе со назадни сфаќања веруваа дека селските деца не треба да се образуваат, а ова беше особено евидентно во контекстот на емиграцијата село-град каде што семејствата не ги запишуваат своите деца во основно училиште.

**Док. 120****Секавања од Кире Марковски, пензиониран полицаец**

"Некаде одамна во 1963, јас бев 15-годишно силно момче.

Живеев на село и најголем дел од денот, по училиште го поминував со мојот татко и дедо, помагајќи им со полската работа која почнуваше рано наутро се до доцна навечер.

Мојата најголема одговорност беше да се грижам за овците во близката шума. Секогаш ги носев моите книги бидејќи тие за мене беа прозорец кон светот. Никогаш не помислив дека еден ден јас ќе морам да го напуштам селото што, за мене беше најубавото место во целиот свет. Еден ден, Чичко Никола, кој беше наш сосед, дојде во нашата куќа и побара да разговара со татко ми. Рече дека било многу важно. - Знаеш, Миле - прочитав денеска дека бараат момчиња во градот за да ги обучуваат за полицајци. Мислам дека тоа е многу ценета работа, и е добра можност за нашите деца да заминат од селото и да станат свои луѓе... Зошто да водат тежок живот како нас. Татко ми не беше задоволен, не сакаше да слушне. - На нашите деца не им е потребен градски живот..... Кој ќе ги работи нашите полиња, кој ќе ги пасе овците,... сакаш се да опустоши? Штета.... Сé додека сум жив, тој ќе остане во селото.-

Го молев и молев. Таа година останав во селото, но наредната заминав во градот, за подобар живот."

**Док. 121**  
**Традицијата против модерни-  
 зацијата**

Живко Чинѓо, "Сребреничките  
 снегови", Скопје, 1990

"Не знаеш, моја пријателке, чичко Мартин продолжи тивко, луѓето се против тебе. Тоа личи како твоето доаѓање им зарива нож во нивните срца. Зашто дојде?... Никој не те бараше... Зашто им е потребно училиште сега, Ген - тој рече тивко - зашто училиште токму сега во есен, кога има највеќе работа. Каде можеш тоа да го најдеш овде? На вас учените уште што друго ќе ви текне. Ги терате луѓето да се чудат... Вакво нешто нема никаде. Каква правдина е ова, се чудеше чичко Мартин, да се земаат децата од нивните родители, од нивните домови, кога тие се леб во многу домови - Ген разбра што сакаше човекот да каже."

**Док.122**  
**Образование само за  
 момчиња**

Пејтровска Блаѓа, Семејни форми  
 во Тетовскиот регион, Скопје,  
 1965

Воведувањето на задолжително осумгодишно образование во 1953 го зголеми бројот на децата во образоването, но женските деца беа пасивни во тој однос како резултат на сеопштото присутно мислење дека образоването е само за машки, а не за женски деца. Ова беше особено точно за повисоките класови во основното образование. Се верувало дека женските деца се "туѓа кука" што значи дека тие секако ќе го напуштат домот, па затоа не би требало да посетуваат повеќе од четири класа во основното образование.

**Док. 123**  
**Жените од националностите  
 прават големи постигнувања**

Просветена жена 1971

Бројот на женските деца кои посетуваат средно, вишо и факултетско образование е сепак незначителен. Како резултат на тоа, образовната структура на младите женски деца не го достигна својот реален потенцијал. Дискусиите на оваа тема во некои општини покажуваат дека дури и во градовите има отпор. Од друга страна, некои општини беа спремни да доделуваат стипендии на секое женско дете од националностите кое се запишува во средно училиште. Како што бевме информирани, само неколку ја искористија оваа можност.

**Прашање:**

1. Како властта го охрабруваше продолжувањето на образоването помеѓу женското малцинско население?

**Док. 124**  
**Верско образование, 1980**

Извештај од македонскиот  
 републички инспектор, 1980

За жал, треба да се признае дека оваа година, во некои области на Струга и Дебар населени од Албанци, имплементирањето на образовните закони беше дури и помалку успешно од минатата година. Ова особено се однесува на девојчињата, пред се оние од муслуманска вероисповест коишто беа се наоѓаат во многу лоша ситуација поради политиката на нивните родители, кои ги присилуваат да посетуваат часови по веронаука и правејќи така, тие само назадуваат и се лошо третирани. Во 1980, има 11,418 студенти, од кои 6907 се женски деца кои се со муслуманска вероисповест..

**Прашања:**

1. Каков заклучок бил извлечен од инспекторот на републичкото образование во врска со верското образование во Струга и Дебар?
2. Кои традиции и предрасуди влијаеле на реализацијата на образовната политика?
3. Какви сличности и разлики имало во образоването на децата од различни етнички групи?

**Док. 125**  
**Образование на  
 Македонците**

Лазар Лазаров, Македонија во  
 Француската Јолијашка на  
 Балканот 1944-57, Скопје 1998

По Втората светска војна, Македонците во Бугарија, успеале да добијат културни и национални права во образовните и културните сфери..... имало училишта во секое село и средни училишта во поголемите места.

**Док. 126**  
**Македонските учители**

*Горѓи Делчев, Образование во Пиринскиот регион на Македонија 1968, Ѓ. 168, Скопје*

...кон крајот на 1947, во две прилики, голем број на македонски учители беа назначени за инструктори по македонски јазик и национална историја во основните и средни училиштаво Пиринска Македонија (во Бугарија), да извршуваат културни и образовни, како и општествени-политички активности помеѓу локалното население, а со тоа започнување на културната и национална автономија.

**Питање:**

1. Зошто бугарската влада ги укина културните и националните права на македонското малцинство кон крајот на 40-тите години од 20 век?

**Док. 127**  
**Реформи во образованието за националностите**

*В. Ачкоска, Македонија во Југословенската Федерација, 1943-1991, 2001*

Во 1985, се усвои закон за средно училиште со кој се гарантише, помеѓу другите права, правото на образование за националностите и другите народи кои живеат во Социјалистичка Република Македонија. Во 1991, овој закон се промени со закон за стручно образование, кој бара педагошка евиденција и запис што треба да се чува во училиштата и часовите каде што се вршат инструкции на еден од јазиците на националностите, и да се употребува јазикот на соодветната националност.

**Док. 128**  
**Генерација од 1982**

*Европа без граници, нема граници, списание Европска студенческа асоцијација АЕГЕЦ, Скопје, 2000*

Оние што се запишуваат на факултет оваа година се родени во 1982. Малку интересни факти во врска со оваа генерација:

- Тито е само уште една историска фигура за нив;
- Тие никогаш не биле пионери;
- Тие не знаат кои се Тихи и Прле, Мирко и Славко, па и Бошко Буха;
- Дали Олимписките игри навистина се одржаа во Сараево, а Универзијадата во Загреб;
- Тие знаат само за една Германија;
- "Звучиш како скршена грамофонска плоча" е термин кој им е целосно нејасен;
- Тие никогаш немале грамофон;
- Никогаш немале црно-бел телевизор;
- Мајкл Џексон отсекогаш бил бел.

**Док. 129**  
**Карикатура**

Во малата торба имам учебници, а во големата пари за нив

*Остан, 1991*

**Питање:**

1. Што се предвидувало со реформите на образовниот систем во средните училишта за време на 80-тите?


**Док. 130**  
**Првиот македонски  
универзитет**

*Виолета Ачковска Македонија во  
Јуѓословенската Федерација  
1943-1991, Скопје, 2001*

Во Април 1949, беше основан првиот македонски универзитет - највисоката научна институција во Народна Република Македонија. Бројот на факултетите на овој универзитет се зголеми и достигна 28 факултети, 6 високи образовни училишта и 8 независни научни институти. Во 1979, се основа Битолскиот универзитет. Членови на малцинствата исто така се запишуваат на универзитетите во Македонија. Членовите на малцинствата исто така се запишуваат на универзитетите во Македонија. Изградбата на приватниот универзитет во Тетово е во тек, а негова цел ќе биде да подготвува високо образовани кадри кај албанската популација.

**Док. 131**  
**Првите студенти од  
Македонскиот универзитет  
(Филозофски Факултет )**

*5 години НР Македонија, Скопје,  
1950*



**Док.132**  
**Статистика за високото  
образование**

Под зборот "факултет" се подразбираат факултетите, академиите и високите школи, а под зборот "професор" се подразбира секаков вид на наставнички кадар..

*Македонски дневник, Скопје, 1992*

<b>Најголем број на факултети*</b>	<b>38</b>	<b>1980/81</b>
<b>Најмал број на факултети</b>	<b>1</b>	<b>1946/47</b>
<b>Најголем број на студенти</b>	<b>49531</b>	<b>1979/80</b>
<b>Најмал број на студенти</b>	<b>469</b>	<b>1946/47</b>
<b>Најголем број на професори</b>	<b>1460</b>	<b>1989/90</b>
<b>Најмал број на професори</b>	<b>27</b>	<b>1946/47</b>
<b>Најголем број на дипломирани</b>	<b>5639</b>	<b>1982/83</b>
<b>Најмал број на дипломирани</b>	<b>148</b>	<b>1952/53</b>

**Док. 133****Статистички податоци за дипломирани**

- Од вкупен број 114,679 студенти дипломирале помеѓу 1948 и 1993  
 - Првиот докторат беше доделен на Скопскиот универзитет во 1957  
 Докторат - 1052 дипломирани  
 Магистратура - 1831 дипломирани

*Јован Павловски, Мишел Павловски, Македонија Вчера и Денес, МИАН, 1996*

1994-1995 - вкупно 29057 студенти, од кои 15692 биле женски, што студирале во високо образовните институции.  
 Број на наставнички кадар - 2394.

**Док. 134****Секупен број на редовни албански студенти на Медицинскиот факултет поделени во групи**

Број	Област	Вкупно дипломирани	Албанци	Отсто
1	Општа пракса	5553	185	3,33
2	Стоматологија	449	18	4,00
3	Фармација	6341	210	3,31

**Док. 135****Секупен број на постдипломци и студенти доктори на Медицинскиот факултет**

Број	Академска титула	Вкупно	Албанци	Отсто
1	Магистер по медицина	47	0	0,00
2	Др. Професор	91	0	0,00
3	Вкупно	138	0	0,00

**Док. 136****Економски факултет (бизнес и менаџмент)**

*Албанције во Македонија, 1994, Скопје, Масар Кодра и ѕрупа автори*

1970-1980	23 Дипломирани албански студенти
1980-1990	28 Дипломирани албански студенти
Правен факултет	
1951- 1991	9341 дипломирани
1951-1981	5910 дипломирани, 80 Албанци

**Прашање:**

1. Споредете го процентот на албанските студенти со процентот на Албанците како дел од вкупното население во Република Македонија. Каков заклучок можете да извлечете?

**Док. 137****Тетовски универзитет**

*Извадок од програмата на Тетовскиот универзитет, Доктор Агни Дика, 1997, Тетово*

Врз основа на програмската платформа и со цел развој на подемократска образовна политика, усогласена со денешните услови за запишување на нови албански студенти на повисоките образовни институции во Република Македонија, Сенатот на Тетовскиот универзитет, во форма на одлука, му предложи на Ректоратот на овој универзитет соработка со одредени деканати, за да ги подготват условите и критериумите за запишување на нови кандидати во учебната 1996/97 година на петиот состанок што се одржал на 23 март 1996. Условите и критериумите се базирани на три основни принципи:

- Принцип на запишување (конкурс);
- Услови за критериумот за запишување;
- Категории и бројот на студенти;

Студентите ќе можат да се запишат на следните факултети: Филолошки (албански, француски, англиски, германски, ориентални јазици), педагогија, филозофија (историја), Природно-математички факултет (биологија, хемија, физика, географија), Правен факултет, Економски факултет, информатика, уметност, фармација.

**Док. 144**


**Грб на Пионерската организација (Бугарија)**

Симболите на бедот го изразуваат: пламенот - единство помеѓу генерациите, градење на нов општествен систем; црвената звезда-петокрака - солидарност на пролетаријатот; сликата на Георги Димитров - љубов кон основачот на пионерската организација; трибојна лента - љубов за татковината. Одговорот на слоганот на пионерот е напишан на бедот. Тој е "Секогаш спремен".


**Док. 145**

**Симболи (Македонија)**

За Татковината со Тито -  
напред!


**Док. 146**

**Пионерска заклетва  
(Македонија)**

Се колнам под пионерското знаме и пред моите другари пионери на нашата татковина СФР Југославија дека ќе учам и ќе живеам како лојален син.

Се колнам дека ќе го чувам братството и единството на нашите народи, слободата и независноста на нашата татковина стекната со крв од нашите најдобри синови

**Док. 147**

**Слоган (Македонија)**

**За ТАТКОВИНАТА со ТИТО - напред!**

**Прашања:**

1. Какви беа стремежите и целите на пионерските организации претставени во нивните симболи и ритуали?
2. Зошто се овие симболи толку слични?
3. Што значи пионерскиот слоган "Секогаш спремен!"

## АЛБАНИЈА

**Док. 148**

**Главен правец на соработка со младинските и пионерските организации**

*Б. Харци – Работна книга на еден приватен учител., Тирана, 1979*

“Организацијата на Албанската работничка младинска унија има две политички организации. Како такви тие дејствуваат под водство на Работничката партија на Албанија за комунистичкото револуционерно образование на младата генерација.....”

**Док. 149**

**Улогата на младинската организација за време на комунистичкиот период**

*“Образование во Албанија променети спроводи и очекувања Светска банка, 2000*

“....Како што директорот на Корча објасни, младинските организации служат “како инструмент на механизмот на Комунистичката партија да ги држи младите луѓе под надзор и контрола.”

Директор од Тирана

**Прашања:**

1. Каков бил главниот правец на оработка со Младинската и Пионерската организација?
2. Каква била улогата на младинските организации?

**Док. 150**

**Целта на пионерските и младинските активности**

*Софија Темо, “Образование во Народна Социјалистичка Република Албанија,” Тирана, 1984*

“Младинската организација и Пионерската организација во училиштата ги развиваат многустраниците активности за комунистичкото образование на учениците.”

**Док. 151**

**Пионерите и младината со Е. Хоџа**

*P. Алиа “Нашиот Енвер”, 1987*

**Док. 152**

**Ученици на акција, 1974**

*Списание “Свезда”, 1981*



**Док. 153**

Студенти на акција 1978 и 1979



Списанието "Звезда", 1981

**Прашање:**

1. Откријте го заедничкиот елемент во облеката на младите луѓе.
2. Кои беа целите на пионерските и младинските активности?
3. Какви активности беа организирани за младите луѓе?

**Док. 154**

Униформа на учениците од  
прво и второ одделение во  
основно образование



Издание на "Демократски албански фронти", 1984

**Док. 155**

Пионерска униформа



**Док. 156**

Младинска униформа



Издание на "Демократски албански фронти", 1984

**Док. 157****Уметничко образование на училиште**

*Софијир Темо, "Образование во Народна Социјалистичка Република Албанија" Тирана, 1984*

"Идеално - естетско и уметничко образование на младата генерација помага да се образуваат музички вкусови...."

**Док. 158****За марксистичко-Ленинистички вкусови**

*Б. Деј-Трејта Конференција на Педагошки стапудши, Тирана, 1975*

"...Повеќе од 80% од децата во второ и трето одделение од Драч прашани за туристите кои доаѓаат од западните земјивелат:" Тие нам ни личат како дивјаци. Имаме подобра облека и не ни се допаѓа нивната."

**Прашања:**

1. Описете ја училишната униформа.
2. Која била главната цел на користењето униформи во комунистичкиот период?
3. Колку познавање имале студентите за луѓето од западните земји?

**Док. 159****Пионерите и младината на доброволна работа**

*Проф. Бедри Деја, "Проблеми од Педагоџијата," 1979*

"Ние не можеме да го одделиме нашето ново револуционерно училиште од интензивниот револуционерен живот на земјоделството, од модернизација на индустријата и земјоделството."

**Док. 160****Студентите на доброволна работа**

Приватна архива

**Док. 161****1ви мај, 1981****Прашање:**

1. Дали доброволната работа беше навистина "доброволна"?
2. Зошто Комунистичката партија применуваше доброволна работа?
3. Кој ги организираше манифестиите за време на комунистичкиот период и зошто?
4. Дали тоа се практикува денес?



Албум "Универзитетот на Тирана", 1985

**Док. 162**

**Улогата на "Студентска  
влада во школскиот живот"**

*Е.П. Весник "Зрелосӣ" 99"*

"Студентските влади се формираат во училиштето за да ги подобрат сите училишни проблеми од студентска гледна точка. Ова е нов тренд во училишниот живот."

**Док. 163**

**Уметнички настан на училиште, 1994**



Приватна архива

**Док. 164**

**"Петро Нини Лураси" Студенти во  
слободното време, Тирана 2002**



Приватна архива

**Док. 165**

**Албански, македонски и бугар-  
ски студенти разговараат за  
својата иднина, Скопје 2002**

Приватна архива


**Прашања:**

1. Каква е улогата на младинските организации денес?
2. Кои беа промените меѓу младинските активности пред и по падот на комунистичкиот режим?
3. Каква е пораката од сликата на албанските, бугарските и македонските студенти?

**Док. 166**  
Униформи

Инкус униформа, 2001  
Училишна архива



**Док. 167**  
**Изјави за униформите по 1991**

Свейска банка "Образование во Албанија" Нора Дудвик, Хелен Шариари, 2000

Колку што се сеќаваат директорите и учителите пред 1991, студентите беа почитувани и вредни. Тие носеа униформи наместо миниздолништа и друга "превокативна облека".

**Док. 168**  
**Униформи да или не?**

Јулија Гуга- Весникот "Сон што не ја прае" бр 1 октомври 1997

Прашање: Дали треба да има училишни униформи во средните училишта? Поголемиот од од ИНТЕРВЈУИ-РАНИТЕ (Ученици и наставници) мислат дека:

Униформата не е погодна за ова ниво на образование поради возрастта.

... Но всушност, секој од нас има можност да ја види строгата реакција на пријателите кои имаат некаков екстравагантен вкус и потреби. Мислам дека никому не треба да му смета да носи нешто само б саати на ден што е независно од модата.

**Док. 169**  
**Улогата на "Студентските влади" на училиште**  
Весникот "Зрелост 99"

Студентските влади се формират на училиште за да ги подобрат училишните проблеми од студенска гледна точка. Ова е нов тренд во училишниот живот."

**Прашање:**

1. Каква беше улогата на униформите во комунизмот и каква е денес?

**Док. 170**  
**Дрогата и младината**

Јулија Гуга, "П. Н. Луараси"  
весник "Сон што не ја прае" бр. 1  
октомври 1997

"Сакам да испратам една порака до најмладиот на П. Н. Луараси" а зошто не на младината воопшто. Немојте да земате дрога!"

**Док. 171**  
**Затвор за дрога**

**Прашање:**

1. Кои беа новите предизвици со кои младите требаа да се соочат во периодот на транзицијата?
2. Анализирајте ги ефектите во училишниот живот.

Приватна архива, 1999



**БУГАРИЈА****Док. 172****Маршот на пионерската организација “Септемвриче”****Прашања:**

1. Какви беа основите за оптимизам за во иднина?
2. Како беа тие предложени во маршот и симболите?

*Зборови на Асен Босев, музика на Александер Рајчев*

Пејте за нашата татковина,  
Нашата Септемвриче, пејте!  
Во тенки ленти и друштва  
Одете сите напред!

Да униме! Да работиме!  
Да градиме нов живот!  
Ботев е нашето гордо знаме,  
Димитров е нашиот прв учител.

За републиката на народот  
Ние јакнеме во нашите домови.  
А народната власт  
Не зема под свои крила.....

**Док. 173****Статут на младата пионерска организација “Септемвриче” Софија – 1948****Цели и карактеристики**

Член 2. “Септемвриче” е доброволна, патриотска, културно-образовна и организација за обука на деца иadolесценти од нашите национални основни училишта.....

Член 3.“Септемвриче” ги инспирира децата иadolесцентите да го сакаат Татковинскиот фронт и да ги мразат државните непријатели. Обуката на бугарските деца иadolесценти во духот на демократијата и социјализмот ќе бидат главна цел на оваа организација.

Член 4. Организацијата“Септемвриче” ќе биде најдобра помош на училиштето во секој поглед.....

Член 5. “Септемвриче” ќе ги учи децата да ја сакаат и почитуваа нашата народна храбра армија.

Член 6. “Септемвриче” ќе ги обучува децата да го сакаат нашиот народ и земја, како и сите словенски народи и Советскиот Сојуз; да бидат нејзини градители и бранители на нејзината слобода и независност.....

Член 8. “Септемвриче” (...) ќе го подигаморалот на децата почитување на родителите, учителите и сите возрасни. Во исто време организацијата ќе преземе мерки против лошите навики и пороци-пушењето, опивањето, измамата, mrзеливоста, кражбата, итн.

**Членство**

Член 10. Сите деца иadolесценти на возраст помеѓу 7 и 14 години ќе бидат подобни за членство во “Септемвриче” без разлика на полот, националноста и верата...

Член 12. Пред да се стапи во организацијата, новите членови треба да дадат заклетва: “Јас сум син (ќерка) на херојски и независен народ. Се колнам во името на бугарскиот народ и моите пријатели кои се борат за каузата на Татковинскиот фронт и за делата на Георги Димитров.

Ветувам дека ќе учам и работам да станам вреден граѓанин на Народна Република Бугарија и бранител на мојата убава татковина.”

**Док. 174**

**Статут на Младата Комунистичка Лига Димитров (МКЛД), 1958**

**Прашања:**

1. Кои вредности ги обучуваше организацијата? Како ја проценувате секоја од овие вредности?

**1. Членство**

Секој бугарски граѓанин на возраст помеѓу 14 и 30 години ќе биде подобен за МКЛД кој се обврзува со статутот на МКЛД и ги прифаќа нејзините се приспојува кон нејзината програма...

**2. Обврски**

Секој член на МКЛД ќе ја има следната обврска:

Да ѝ се посвети на револуционерната традиција на Комунистичката партија и бугарскиот народ, да ги штити и развива нив, да учи марксизам-ленинизам и да развива своја политичка култура. Тој ќе биде обврзан да се бори против секаква можна диверзија на политиката на Партијата и против буржоаската идеологија и верските предрасуди.

Да биде патриот, интернационалист и борец за мир и спремен да ја штити својата татковина и социјалистичките придобивки, да го зајакнува пријателството со пожртвуваниот Советски Сојуз.

**3. Примање**

Членството на МКЛД е доброволно. Секој со политички идеали и висок морален карактер, кој е активен ученик, работник и општествен поединец е подобен за членство во МКЛД.

**7. Добавување на препорака за зачленување во Комунистичката партија.**

Во согласност со статутот.... секој член кој што сака да се вклучи во БКП ќе добие препорака од здружението во кое тој е член (...)

**Док. 175**


**Младинска бригада: градење на железничка пруга, Тројан 1951**

**Док. 176**

**Универзитет Софија-земјоделска бригада во 80-тите**

**Док. 177**

**Четворица членови од првата нарко-заедница во Бугарија во градот Белово на крајот од 2000**



**Док. 178**  
**Наклонетост кон дрогата помеѓу младите луѓе**

Марин Карболовски, весник *Егоист*  
издание 48, Јан, 2001

Непријатната работа за зависноста од хероинот е доколку не се воздржувате, треба да се откажете од целиот ваш живот. Ги губите родителите, соседите, сите ваши познати, се збогувате од докторите и се откажувате од градот и одите некаде каде што никој не ве познава. Меѓутоа, ова не е доволно. Треба да се организирате: да најдете нешто да работите, да имате различни идеи, за да најдете нешто да работите, да имате поинакви идеи, други луѓе да ги реализираат нив со... Денес, првата БГ нарко-заедница се наоѓа на периферијата на Белово, помеѓу трите планини - Пирин, Рила и Родопите.....

Ги прашав дали паметат колку нивни пријатели умреле од хероин. Кинезот изброја 10. Гркот-5; Глупавиот-5; Бакара-5; Амбалата- 7; Малиот пијаница-3; Малиот архитект- 2; Малиот од Јамбол- 4. Тие познаваа 44 зависници кои умреле од хероин. Заедно со двајцата што ги познавав - 46....

**Док. 179**  
**Ставот на младите Бугари за реалноста**

Извадоци од исказаниите прашања на стручниото за прием во новинарството, јули 2000 на тема: "Криминал без казна," Л. Андреева, весник *Република*, 20 јули 2001

"Иако медиумите пишуваа скандали за корупција и нацијата се соочува со мизерија, нема ниту еден современ политичар кој се соочил со легални казни."

"Тоа што ме плаши најмногу е внатрешната незаинтересираност. Малку луѓе би се бореле за своите права, акоеднаш веќе биле жртви."

"Луѓето станаа неморални поради недостаток на пари, поради оваа мизерија и се свртија кон криминалот, како спас со надеж дека ќе останат неказнети."

"Законодавната порнографска индустрија која ги руши вредностите треба да биде казнета."

"Слатките трачови во печатот треба да се намалат бидејќи ја умртвува сочувството за несреќата на лицето до вас."

"Младите луѓе треба да се извлечат од нивната осаменост и отуѓување."

**Док. 180**  
**Криминал помеѓу младите луѓе - број на обвинети лица по возраст и пол**

По возраст	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Вкупно	10845	8935	9474	11785	16376	21868	28074	29391
<b>Пол</b>								
Машки	9809	6378	8787	10922	15300	20473	26121	22733
Женски	1036	557	687	843	1076	1395	1953	1577
<b>Возраст</b>								
14-17	1002	515	677	717	1188	1673	2646	2631
18-29	5136	3243	4587	5917	8200	11394	14860	12501
30-39	2642	1747	2375	2854	3900	4887	6013	5132
40-49	1299	911	1148	1462	2062	2051	3069	2755
50-59	491	347	447	559	702	826	1062	1291
60 и повеќе	275	172	240	256	304	72	424	-

**Док. 181**

**Криминал меѓу младите луѓе.  
Број на обвинети лица според образование**

Образование	1994	1995	1996	1997	1998
Вкупно	9474	11765	16376	21868	28074
Без основно образование	464	574	911	1318	1896
Основно	1323	1600	2274	3227	4586
Основно	4590	5641	7544	9998	12618
Средно	2880	3645	5264	6844	8445
Високо средно насочено образование со диплома "Специјалис"	80	84	126	152	153
Високо средно образование со диплома "Бруцон"	137	221	257	329	396

**Прашања:**

1. Какви негативни појави одразуваат изворите?
2. Што мислите за причините за високото нови на криминалот?
3. Меѓу кои групи има повисок криминал? Зошто?

**Док. 182**

**Студенти од 7-то средно училиште во Софија за време на воената обука во селото Говедарци, 1977**

**Док. 183**

**Животот во воените кампови во 70-тите**

Како предавач за медицинска и санитарна одбрана, учествував во воените полски кампови за студентите од X клас повеќе од 10 години. Армиските офицери ги организираа, а резервните офицери, комсомолски активисти, наставници и медицински кадар (сестра и доктор) управуваа со нив. Создавањето на соодветен режим, униформата, подеднакви услови за сите студенти, плус воените команди практично ги трансформираа во војници коишто беа дел од една мала армија од околу 200-300 луѓе. На големата парада на 2 јуни, тие стоја на едно место со саати и дури иако не се чувствуваа добро не ги напуштија редовите.

Студентите беа заинтересирани за часовите по физичко образование, тактика и учење за оружјето. Секој студент учествуваше во специфични ситуации: правење димна завеса на местото и итна евакуација, со реакција за намалување на сигналите. Вежбање во пуштање со вистинско

*Маргарита, медицинска сестра,  
48 години стара, София*

**Док. 184  
Кејниш Сулејманова, родена  
1957, Русе**

оружје им правеше големо задоволство. Тие учеша како да преврзуваат, како да извлекуваат повредено лице од местото на несреќа, да го познаат опасните промени за животот на човекот под одредени околности. Се изведува забави на крајот од секој камп за обука. Тоа беше секогаш емоционално.

Така во сите работи имаше непријатни настани за време на обуката: каснувања од змија, труење, длабоки исекотини, но фала му на Господа, секогаш се среќно завршуваше. Имаше исто така лошо организирани кампови со слаба дисциплина. Во овие случаи се функционираше лошо и немаше смисла. Се требаше да се направи добро за да има смисол.

Бев на воена обука во 1973 или 1974. Не бевме одвоени од Бугарите. Одевме заедно да вежбаме пукање, ги поставувавме шаторите заедно и заедно правевме вечерни забави. Не учеша да склопуваме и расклопуваме автомат (јас се уште можам да го правам тоа), да пукам.... Не можам да се сетам на ништо друго, но тоа беше многу забавно. И покрај тоа што сум Турчин, никогаш не сум се почувствува отфрлен.

## МАКЕДОНИЈА

**Док. 185  
Вон наставни активности**

**Прашања:**

1. Кои настани се прославуваа на училиште со додатни активности?
2. Како беа тие прославувани?
3. Кој настан особено беше важен за учениците од 1-во одделение и зошто?

*Нада Јурукова, основно  
образование во Македонија 1944-  
1950, ИНИ Скобје, 1990*

Во училиштата, посебно внимание им се посветуваше на воншколски активности. Ученичките хорови, рецитаторските групи, театарски клубови, пионерски организации и училишни заедници се осниваа и беа многу активни. Државните и националните празници, особено, се славеа: 1 Мај - ден на трудот, Роденденот на Јосип Броз Тито, Роденденот на Гоце Делчев, Денот на словенските просветители, Денот на Републиката-29 Ноември. На овие денови, се организираа и прикажуваа богати и во живо културни и образовни настани со успеси од училиштето. Највозбудлив настан за сите ученици беше 29 Ноември, денот на раѓањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. На овој ден, учениците од прво одделение стануваа Титови пионери и членови на Пионерската организација. Со титовки на главите и со црвени марами околу вратот, пионерите се заколнуваа со пионерска заклетва, која повлекуваше големи одговорности.

**Док. 186  
Денот на пионерите**

*Приватна архива*



**Док. 187**  
Парада на пионери, 1 Мај,  
Ден на трудот



Приватна архива

**Док. 188**  
**Се викам пионер**

За среќно дештство, 1972, Скопје

Целта на Пионерската организација, одредените вредности и карактеристики се поврзува како синоним на името “пионер.” Тоа симболизираше општествена свест и патриотски чувства меѓу младите ученици, како и позитивно општествено однесување, одговорно поведение и дисциплина, напорно и успешно учење, пријателство, потреба да се живее и работи во група и да се биде свесен за нечии права и одговорности. Името на пионерот се поврзуваше со активностите на децата за време на Народноослободителната борба и развој на нови социјалистички идеи. Тоа е отелотворување на се што е вредно и позитивно кај нашите млади генерации. Пионерската организација ја развива љубовта кон човекот и неговата работа.

**Док. 189**  
Насловна страница на весникот на Пионерската организација



Пионерски весник, 1945, Скопје

**Док. 190**  
Пионерски поздрав за Тито на неговиот роденден




За среќно дештство, Скопје 1972

**Док. 191**  
Распеана, разиграна младина за 25 Мај, денот на младоста

Нова Македонија, 1978




**Док. 192****Првата младинска штафета**

*В Ачкоска, Македонија во Југословенската Федерација, 2001*

Првата Младинска штафета го започна своето патување низ Федерацијата во чест на 53 роденден на Јосип Броз Тито на иницијатива на Југословенската антифашистичка младинска организација. Овој настан стана традиционален и се одржуваше сè до смртта на Тито (4 мај 1980). Последната штафета завршила на неговиот гроб во "Куќата на цвеќето" на 25 Мај 1980. Младинската Штафета беше начин на кој југословенската младина ја покажуваше својата љубов и почит кон Тито и неговата политика. Тоа беше еден од настаните што придонесуваше да се гради култот на Јосип Броз Тито.

**Док.193****Пионерите со саканиот Тито**

*Енциклопедија, Белград, 1970*

**Док. 194****Штафета за Тито****Док. 195****Честитки за Тито**

Претседателот на Републиката, Јосип Броз Тито прими делегација од југословенски пионери, меѓу кои и пионери од Социјалистичка Република Македонија, по повод прославувањето на неговиот роденден и Денот на младоста.

"Во пролетта 1969, една група пионери од Македонија беше избрана да му го честита на другарот Тито роденденот. Кога ми рекоа дека ќе одам, мојата радост не можеше да се описе. Едвај го чекавме денот на заминувањето. Сите деца од Македонија се собравме во Скопје и вечерта на 23 мај заминавме за Белград, среќни и возбудени. На железничката станица нё испратија пионери од Скопје и нашите родители и роднини. Лицето на секое дете беше возбудено за претстојната средба со Тито. Секој од нас

**Прашање**

1. Што им значел Тито на пионерите?

Сеќавања, Владо Дамјановски,  
електиро инженер кој сèга живее и  
работи во Австралија 2001

имаше интимна желба и порака која требаше да му се каже на Тито. Возот пристигна во Белград. Не сакав да признаам дека сум изморен. Не одведоа во Пионерскиот центар со автобус. Пионерите од другите републики беа веќе таму. Чекавме да отидеме во Белата куќа кога нè примија во Големата сала. Како што нетрпеливо чекавме да се појави Тито, наеднаш ненадеен молк. Една голема врата се отвори и другарот Тито придржување од неговата сопруга Јованка со насмевка нè поздрави. Пионерскиот поздрав одекна во салата: "За Татковината, со Тито - Напред." Следеше долг аплауз и спонтани извици "Ние сме Титови, Тито е наш." Впечатоците од оваа незаборавна средба и ветувања што ги направивме дека ќе бидеме добри ученици и бранители на нашата татковина никогаш нема да се избришат. Сé уште го чувам подарокот од Тито-една убава кутија, полна со бонбони. Се разбира дека ги послужив моите родители и најдобрите другари со бонбоните."

**Док. 196**  
**Поздрав на македонските пионери**

Пионерски Билтен, 1947

Шест илјади бугарски септемвриски студенти, македонски пионери и деца од нашите македонски браќа,ти испраќаат искрени желби за Новата година, нашите драгоценни браќа, да им ветиме дека во оваа година, 1947, ние, децата ќе продолжиме да го развиваме нашето нескршливо братство помеѓу Словените. Да израснеме во вредни синови на нашите народи.

**Док. 197**  
**Вашите албански пријатели, исто така, добиваат весник на нивни јазик**

Пионерски Билтен, 1954

Вие сте среќни со секое ново издание на *Пионерски весник*. Затоа, отсега натаму, вашите албански пријатели ќе бидат нетрпливи да го видат својот весник *Gazeta e Pionerve*. *Gazeta e Pionerve* е месечен весник но наскоро ќе се издава двапати месечно. Албанските ученици го поздравија овој подарок со радост. Зарем не е радосно да имате свој билтен на свој мјчин јазик? Зарем не е радосно да се чита за постигнувањата што вие и вашите другари ги постигнувате. *Тийсов Пионер* и *Gazeta e Pionerve* ќе бидат нераздвоен пријател.

**Док. 198**  
**Битола: Богата програма**

Просветена жена, 1979

8 Март, Меѓународен ден на жените, се прослави со богата програма во Битола оваа година. Следејќи ја традицијата, беа посетени мајките на паднатите борци, а беше организиран и прием за жените-борци. Жените-борци евоцираа спомени од Народноослободителната борба пред пионери и ученици. Имаше забавна вечер со модна ревија од организацијата Битолатекс и лотарија. Конференцијата на општествените активности на жените организираше посети за жени на фабрики, главно со женски персонал. Спомениците на жените убиени во Народноослободителната борба беа посетени и беше положено цвеќе.

**Док. 199**  
**Нема повеќе неписмени лица во нашето село**

Писмо од Блаже Русев, пионер од село Белчиште, Охридски регион, испраќаено во Пионерски Билтен, 1950

32 жени, нашите мајки и баби во селото Белчишта во Охридскиот регион треба да научат да читаат и пишуваат. На еден состанок на нашата пионерска единица, одлучивме дека ние, пионерите, ќе го учиме останатиот неписмен народ во нашето село. Најдобрите резултати до сега во учење на неписмените ги направија пионерите од третото одделение. Ние секогаш бевме потпомогнати од нашите учители. Тие ни го кажуваат најдобриот начин како да ги учат неписмените. 32 неписмени жени во нашето село ќе научат да читаат и пишуваат оваа зима.

**Прашање:**

1. Како активностите на пионерите се вклопуваат со целите што се описаны во документот 192?

**Док. 200**

**Заеднички летен одмор на деца од 27 земји**

**Прашање:**

1. Која беше целта на меѓународната средба на пионерите?

*Секавања на Миладин Пойоски,  
1972*

Под знамето на мирот

- 30 дена во Наводари, Романија

Млади амбасадори, пионери од Пионерскиот центар Карпош во Скопје, ги фокусираа своите активности на средбата на децата од други земји за време на летниот одмор.

На покана на Националниот совет на Пионерската романска организација, младите амбасадори отидоа на едномесечна посета на Романија.

“Тргнавме за Романија на 27 јули. За време на патувањето бевме весели и пеевме цело време. Пристигнавме во најголемото детско летувалиште во Европа, Наводари, 10 километри од Констанза. Бевме пречекани многу топло. Нашето пристигнување беше проследено со пионерски песни и стотици пионерски гласови пееле :”Добродојдовте.”

“Во ова пријателско летувалиште, имавме можност да сртнеме деца од 27 земји. Сртнавме пионери од Виетнам, Куба, Монголија, Соединетите Држави, СССР, Шпанија, Норвешка, Белгија, Полска, Чехословачка, Франција, Британија, итн.”

“Децата од сите континенти, претставници на жолта, црна и бела раса, сите мирољубиви и пријателски расположени. Застанавме под исто знаме - знамето на МИРОТ. Научивме многу песни и игри од други земји. Се радувавме на морето и сонцето заедно. Преку игри, зборувавме на ист јазик и се чувствувајме крајно среќни кога сите го заиграјме Орото на мирот.

**Док. 201**

**Македонски студенти учествуваат на француски настап**

*Верица Стојческа, професор во “Цвейтан Димов” државно средно училиште*

“Во март секоја пролет, Францускиот културен центар и Министерството за образование на Француската амбасада во Македонија организираат разни натпревари на француски јазик. Учениците од нашето средно училиште се редовни и активни учесници. Во 2000, двајца студенти беа одбрани за патување во Канада.”

**Док. 202**

**Од Статутот на Унијата на средношколците**

**Член 7**

Основните цели и стремежи на Унијата се:

-заштита на правата на средношколците во Република Македонија

-развој на средношколскиот систем

-развој за организирање на средношколците

-давање предлози и решенија за проблемите

-стимулирање на процесот за ЕВРО-Атланска интеграција на Република Македонија

-заштита на правата на малцинствата, верските права, националните права и човековите права на Република Македонија, особено правата на средношколците

**Док. 203**

**Од Статутот на Студентската асоцијација на универзитетот “Св. Кирил и Методиј”**

**Член 8**

-висок стандард на студентите

-следење, критикување и имање свој став и мислење на тековните прашања за студентските интереси

-образовен и научен систем од светски стандард

-заштита, постигнување и развој на студентските права (човекови права, образовни, економски, социјални...)

-востоставување контакти и развивање на соработка со други организации во Македонија и студентски организации надвор од Македонија

**Прашање:**

1. Кои елементи во статутите на студентските организации не би биле дозволени во комунистичкиот режим?

**Док. 204**  
Градење автопат



Нова Македонија, 1957

**Док. 205**  
Учесници во работната акција  
во времето на рекреација и  
забава

Енциклопедија, Белград, 1970



**Док. 206**  
26 јули 1963, катастрофален  
земјотрес го разруши Скопје

Скопје и неговата околина,  
Туристичка Асоцијација, Скопје,  
1986

Никој не се сеќава на таков земјотрес. Градот беше многу разрушен, скоро избришан од земјата. Беа доволни неколку секунди за да се претвори градот во руина. И не беше само градот што не се препознаваше. Многу посериозен е губитокот на 1066 човечки животи, жртви на оваа природна катастрофа, а повеќе од 3300 беа повредени. Луѓето од Скопје поминуваа низ најлошите моменти од нивниот живот, 20,000 луѓе останаа без дом, улиците, културните споменици, библиотеката, театрите и многуте кина беа во урнатини.

Војниците и младинските групи беа меѓу организаторите и учесниците во многу работни акции за расчистувања на градот и помагање на настраданото население.

**Док. 207**  
**Работна акција на скопската  
младина**



*Нова Македонија, 1963*

**Док. 208**  
**Работна акција на скопската  
младина**

И секој ден по часовите или напорната работа во фабриките, стотици млади луѓе учествуваат во работна акција два сата. Понекогаш дури и овие два сата се доволни за плускавци да се појават на нежните раце. Болката се ублажува и ентузијазмот победува.

“Како можеме да ја покажеме слабоста пред нашите другарки?” прашува еден ученик од средното медицинско училиште за забари. Првите денови се разбира се најтешки, сега ја копаме земјата но подоцна работата ќе биде полесна. Ги сакам цвеќињата и природата, и ние, младите го прифативме повикот за оваа акција со голем ентузијазам и љубов. Овојпат, ние не градиме железници и патишта туку можеме да речеме дека нашиот град ќе стане цветен град за неколку години, сличен на градовите во Холандија.”

*Просветена жена, 1963*

**Прашања:**

1. Какви беа политичките, економските и општествените причини за организирање на работните акции?
2. Кои по ваше мислење беа добрите и лошите елементи за работните акции?

**Док. 209**  
**Униформата создава  
работна атмосфера**

Носењето униформа има многу страни, ширум-познати оправдувања и цели. Прво, униформата му овозможува на ученикот да се чувствува слободен бидејќи тој или таа не треба да се грижат дали ќе извалкаат облеката, особено кога користат крева и сунгер. Униформата поттикнува чувство на еднаквост помеѓу учениците и наставниците. Го намалува недостатокот на концентрација која може да резултира од разни стилови на облека.

Исто така, носењето униформа создава работна атмосфера меѓу учениците кои на тој начин се ментално повеќе подгответи за учење.

*Просветен работник, 1967*

**Док. 210**  
**Модерната облека**  
**создава судири**

*Просветен работник, 1972*

- Учениците се чувствуваат поудобно во униформи
- Униформата создава подобра атмосфера за учење (дома и на училиште), ментална леснотија во односот со другарите ученици.
- Униформата е попрактична и похигиенска, и за заштитува облеката под неа.
- Модерната облека создава конфликтни ситуации, помеѓу децата и родителите како и помеѓу учениците и наставниците.
- Униформата ги отфрла, барем, социјалните разлики помеѓу учениците.

**Док. 211**  
**Со и без униформи**

*Приватна архива, 1976*



**Док. 212**  
**Униформата беше**  
**задолжителна**

**Прашање:**

1. Каков став имаа властите кон носењето униформи?

*Секавања на Виолета Ачковска*

“Во нашето средно училиште во Охрид, каде што учев од 1969 до 1973, носењето униформа беше задолжително. Не ги сакавме униформите многу, кои беа темно сини или црни. Секој ден пред да ги земеме, пред зградата, еден проверуваше колку сме уредни: нашата униформа, нашата коса - која требаше да биде кусо потшишана или во коњско опавче за девојките, исечени нокти без лак, без шминка и чисти чевли. Тоа беше задолжителен начин на кој требаше да изгледаме кога седевме во училишната клупа. Но штом ќе завршеше последниот час, ги соблекувавме униформите во ходникот за да се видат нашите мини здолништа, стававме шминка и кога одевме ја растресувавме косата. Пред да отидевме дома одевме малку низ градот или одевме во некои познати продавници за слатки.”

**ЗАЕДНИЧКИ ПРАШАЊА**

1. Кои беа целите и стремежите на Комунистичката младинска организација?
2. Кои активности ги извршуваше Комунистичката младинска организација?
3. Истражете ги ставовите на учениците кон пионерската униформа.
4. Кои беа специфичните проблеми на младите луѓе за време на социјалистичкиот режим?
5. Кои проблеми ги сметаат за специфични, младите луѓе денес? Зошто овие проблеми помалку постојат за време на социјалистичките режими во Албанија, Бугарија и Македонија?
6. Каде беа меѓународните контакти на пионерите и Младинската организација?
7. Каква беше образовната политика кон малцинствата во социјалистичките режими?  
Дали оваа политика се промени по 1989?
8. Истражете ги ставовите на учениците кон физичката работа за учениците
9. Колку доброволството беше доброволна работа во Албанија, Бугарија и Македонија?

## НАУКА

## Клучно прашање:

Како промените во политичкиот живот се одразија на научниот живот?

## АЛБАНИЈА

## Док. 213

## Карактер на науката

Списание "Свезда" ("Ylli"), 1969

"Од една страна, развојната фаза на Албанија е проследена со научна мисла за комплетно нова содржина дијаметрално различна на буржоаската наука. Ова се смета дека е плод на народот и Партијата и целосно во служба на народот и партијата.

И од друга страна, со тотално нов развоен ритам диктиран од експлозијата на развојот во економијата и културата во нашата земја.

## Док. 214

## Техничко – научна револуција



Проф. Алекс Буда

"Албанската академија на науката беше формирана во Тирана во 1973. Тоа е висока државна институција на научниците и уметниците на Албанија. Првиот претседател бил професор Алекс Буда. Денес, има 13 научни институции и неколку периодични изданија."



Списание "Свезда" ("Ylli"), 1969

## Док. 215

## Член 7, Научна и технолошка политика

Закон бр. 7893 бр. од 22.12.1994

Целта на научната и технолошката политика е да ги одреди целите на научната активност во согласност со економскиот и социјалниот развој на земјата, и интеграција на националниот истражен развој со светскиот развој.

## Док. 216

## Соработка помеѓу Универзитетот за Политехничка во Тирана и Универзитетот Зигенит во Германија

-Весник "Училиште" ("Месецеси")  
29 мај 2002

Политехничкиот универзитет на Тирана соработува во истражувачката работа со Универзитетот Зиген. Секоја година, студентите во нивниот последен курс на студии студираат на тој универзитет за да стекнат поголемо знаење за нивното научно истражување.

**БУГАРИЈА****Док. 217**

**Закон од 1947 за Бугарската академија на науките (БАН)**

Член 1. Бугарската академија на науките е највисока научна институција во државата. Таа е државно тело со независен, организациски и административен живот, и се раководи од Советот на министри кој го одобрува нејзиниот генерален план што е одговорен за нејзиното извршување.

Член 3. Главната цел е:

а) да го потпомогне целосниот развој на уметноста и науките во Бугарија, особено историјата, јазикот и обичаите на народот на Бугарија и народите на балканските земји.[...]

б) да работи на посебни научни, економски и културни проблеми и да придонесува во практичната примена на научните постигнувања во земјата;

в) да ги следи и соработува со владата за сите научни активности во сите научно-истражувачки институти и институциите во земјата.

**Док. 218**

**Закон од 1991 за Бугарската академија на науките (БАН)**

Член (1) Бугарската академија на науките (БАН) е национална автономна организација за научно истражување, што опфаќа академски институти и други независни структурни гранки.

Член.2 (1) Бугарската академија на науките учествува во развојот на науките во согласност со човековите вредности, и национални интереси и соработува за зголемување на интелектуалните и материјални погодности на бугарскиот народ.

Член 11 (1) Бугарската академија на науките има независен буџет.

**Прашања:**

1. Док 217, член 1 вели БАН е независна, но од што?
2. Дали ова се промени во законот од 1991 во док. 218?

**Док. 219**

**Првата жена-академец - Рајна Георгиева (1902-1983), стручњак по генетика**



Фотоублицизам на Г. Стојанов,  
1980.

**Док. 220**  
Карикатура “Светлина на науката”



Тејо Пиндарев, 1968

**Док. 221**  
**Проблемот на научно-техничкиот прогрес**

*Материјали за проучување на одлукиите од XII конгрес на БКП.  
С., 1981*

Забрзаниот развој на научно-техничките достигнувања е од голема политичка важност. Тоа ќе придонесе до побрз развој на напредно социјалистичко општество.[...] Партиските органи треба да ги мобилизираат научните потенцијали со цел да се постигнат најдобри резултати во истражувањето со соодветната гранка на економијата (....) Партиските органи треба да се грижат, раководат и да ги контролираат проблемите на научно-техничкиот напредок на сите нивоа на науката.

**Док. 222**  
Бугарскиот ПС, 80-тите

**Прашања:**

1. Зошто научно-техничкиот напредок бил од таква важност? Кој бил задолжен за предводењето на процесот за применување на научните достигнувања во практиката?
2. Која е пораката на авторот во док. 220? Како е поврзана со насловот на карикатурата?



**Док. 223**  
**Популаризацијата и бирократизацијата на науката**

*С. Робев<sup>1</sup>. Цената на откривањето 1981*

Тоа беше наука создадена во 20. век, ера на огромни економски постигнувања [...] големи групи истражувачи поврзаа различни научници од минатото [...] но на наша жалост, популаризацијата на науката секогаш оди рака под рака со бирократизацијата [...] Мерата за избирање истражувачи, од кои се очекуваат големи откритија, се намали. Затоа, преовладува една можност за опасна “инфлација на научници.”

<sup>1</sup>- Стефан Рбев е роден во 1931. Тој е професор на Медицинскиот Факултет во Софија; имал два доктората на Доктор на Науки (DSc): Др. по Биологија, и Др. по Хемија. Тој истражувал и описал една нова хемиска реакција која е наречена по неговото име. Тој е единствен бугарски научник кој е член на Европската Академија на Науките (1998).

**Прашања:**

1. Каква е вашата идеја за “инфлација на научници”. Коментирајте го тоа. Дали мислите дека е се уште тоа типично денес?

**Док. 224****Отстранување на комунизмот од науката**

*E. Калинова, И. Баева. Бугарски транзиции 1944-1999. С., 2000*

[...] закони за отстранување на комунизмот од општеството, за лица коишто имале партииски позиции во важни општествени области. Всушност, тој закон бил единствено применет наполето на науката, поради таканаречениот "Панев закон", кој гласи дека партииските секретари не можат да бидат административни лидери и да се сuspendираат.

**Прашање:**

1. До кој степен била успешна деидеологизацијата на науката?

**Док. 225****Апел од БАН до бугарското општество****Прашање:**

1. Дефинирајте ги главните проблеми на БАН со при-  
мена на док. 218

*Генерално Собрание на БАН,  
06.12.1993.125 Годишнина на  
Бугарската Академија на  
Науките, Народен Симпозиум.  
Акад. Кука "М. Дринов", С., 1994*

Бугарската академија нанауките се соочува со пропаст. Со месеци Академијата е во состојба на финансиски колапс. Зацртаниот буџет за претстојната година води кон премолчено затворање на Академијата... Сега, платите на БАН со месеци доцнат. Нема пари за научна работа... БАН сака да ги продолжи научните истражувања дури и под тешки околности и сериозни кризи и е во зависност од помошта од целото општество... Тоа е еден повик кон целата нација, бидејќи бугарската наука работи за сите нас.

**МАКЕДОНИЈА****Док. 226****Устав од 1963****Член 26**

Одговорностите и помошта за развој на образоването, науката, културата и уметноста лежи во општествената заедница

**Док. 227****Устав од 1991****Член 47**

Се гарантира слободата на научна, уметничка и друга креативна работа. Републиката го промовира, потпомага и заштитува развојот на науката, уметноста и културата.


**Док. 228****Првиот Универзитет во Македонија**

Интелектуалните области во пост-воениот период, а особено научните настојувања, започнаа со отворањето на првата институција за високо образование во 1948. Тоа беше Филозофскиот факултет основан во Скопје. Во 1947, беше основан Медицинскиот факултет, а многу набрзо во текот на истата година, Факултетот за земјоделство и шумарство. Првите институции на високото образование го претставуваат нуклеусот на првиот универзитет во Македонија, кој беше основан во Скопје во 1949, и е наречен по славните пансловенски учители Кирил и Методиј. Во 1990 во Болоња Италија, Универзитетот Кирил и Методиј ја потпиша Magna Carta на европските универзитети.

Во 1967, беше основана Македонската академија на уметностите и науките, а во 1979, следејќи ја политиката на дисперзија на институциите од високо образование, беше основан Битолскиот универзитет. Во меѓувреме, се отворија еден број на независни истражувачки институции.

*Науката во Македонија,  
Министерство на Наука на Р.  
Македонија, Скопје 1992*

**Док. 229**  
**Универзитетот Св. Кирил и Методиј (Скопје)**



**Док. 230**  
**МАНУ** (Македонска академија на науките и уметностите)

Раѓањето на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) претставува круна на еден долг и тежок процес на културна еманципација, а корените ги носи од школата на св. Климент во десеттиот век. Со исклучителна брзина, следејќи го реализирањето на националната слобода и државност, 23 години по објавувањето на првата читанка за основно и 18 години по основањето на првиот македонскиот универзитет, Македонската академија на науките и уметностите беше основана во октомври 1967.



Иако таа е релативно млада институција, членовите на МАНУ изработија бројни научни проекти и објавија разни дела, издаваат списанија и промовираат наука, уметност и знаење.

Активностите на МАНУ се организирани во пет одделенија: јазик и литература, општествени науки, математички и технички наука, биолошки и медицински науки, уметност.

**Док. 231**  
**Институт за национална историја**

*Наука&та во Македонија, Скопје  
1992*

Институтот за национална историја беше основан во 1948, и е првата научна институција формирана по ослободувањето на Македонија. Негова основна задача е да ја изучува историјата на Македонија и македонскиот народ, вклучувајќи ги сите националности и етнички групи кои живеат во неа. Од 1957 се издава научното списание "Гласник" кое излегува 2-3 пати годишно. Изданијата на Институтот се разменувале со 307 институции во 28 земји ширум светот. Институтот организира научни средби, научни конференции со меѓународно учество.

**Док. 232**  
**Институт за македонски јазик Крсте Мисирков**

Институтот е основан во 1953, неговата цел е да се проучува јазикот на македонските Словени. Тој го носи името на Крсте Мисирков, водечки македонски интелектуалец и партизан за македонската кауза. Институтот допринесува за научни проекти, Европскиот лингвистички атлас на Словените и Општиот карпатски атлас на дијалекти.

**Док. 233****Научен и културен развој**

*Писмо до мојот внук Ариан во  
Тирана, Шпирто Стасов, Скопје,  
1996*

“За временски период од 30 години, Социалистичка Република Македонија и македонскиот народ работеа со љубов, со голема енергија и без компромис. Благодарение големата културна традиција, тие создадоа литературен јазик со своја граматика и богат речник, утврдија своја литература и ја развија до едно добро ниво, истражија и открија многу документи кои служат како основа не само за македонската историска наука туку исто така и за другите науки. Тоа значи дека, за време од 30 години, Македонците го докажаа своето постоење повеќе од четири пати.”

**Док. 234****Фолклорен Институт Марко Цепенков**

*Наука во Македонија, д-р  
Георѓи Ефремов, Скопје 1992*

Фолклорниот институт Марко Цепенков е основан во 1950. Главниот придонес од Цепенков (1829-1920), е збирката на познати народни песни и поговорки собирани со векови од гението на македонскиот народ. Институтот ги проучува обичаите и традициите од секојдневниот живот на македонскиот народ и сите етнички групи кои живеат во Македонија, која дава речиси единствена средина во Европа за истражување на влијанието, комуникациите и проблемите помеѓу многуте различни култури во едно строго индивидуалистичко општество.

**ЗАЕДНИЧКИ ПРАШАЊА**

1. Какво било влијанието на идеологијата на науката?
2. Какви биле улогите на Академските и научните институти за време на социалистичкиот режим? Дали овие улоги се промениле по 1989? Ако се промениле, како?

**НАСТАВНИ ПРИОДИ**

1. Со користење на извори направете паралелни временски ограничувања на образовните реформи во трите земји за време на целите периоди.
2. Изработите проект “Училишниот живот во минатото и сега” со користење на семејни и лични архиви и направете изложба со насобраните материјали.
3. Составете соодветни прашања за да направите барање и интервјуирајте ги вашите родители и баби и дедовци за тоа што било најинтересно во нивниот живот. Откријте како училишниот живот се променил со времето и вклучете го материјалот од интервјуата и вашето лично искуство.
4. Напишете есеј “Моите родители биле пионери на Енвер Хоџа/Тито/Живков.”
5. Напишете есеј “Димензии на периодот, младите и училишниот живот.”

## УМЕТНОСТ

## Клучно прашање

Дали уметноста е огледало на секојдневниот живот?

## АЛБАНИЈА

## Док. 235

## Развој на уметноста по Втората светска војна

Рази Брахими Уметноста во развојот во Народна Социјалистичка Република Албанија, 1981

Од крајот на Втората светската војна, има голема активност на полето на уметноста во Албанија и се случуваат промени по содржина, жанрови и форми. Бројните креативни уметнички активности, фестивали, олимпијади, изложби и годишници, итн. се доказ за ова.

## Док. 236

## Официјална ориентација и пропаганда

Енвер Хоџа "Лиштерапија и Уметност "Президиумот на Народното Собрание, јануари 1973.

Развојот на нашата култура и уметност треба да се преземе согласно на принципите на нашата партија, нашата марксистичко-ленинистичка идеологија за борба против туро, старо или ново идеолошко влијание...

## Док. 237

## Државна пропаганда за модерната уметност



Muzikë <modern>



Teatër <modern> (Vizatimet: B. Fico)

Весник "Светлина" ("Дрита") 18 јули 1974.

## Док. 238

## Уметнички активности

Весник "Светлина" ("Drita"), јануари 1976.

... Националната театрска група даде јавна претстава во главниот град на комедијата "Prefecti" од Бесим Левоња, што беше прв од ваков вид напишан по ослободувањето (после анти-фашистичка национално ослободителна војна) да се усогласи со социјалистичкиот концепт....

## Док. 239

## Мое мислење за културната револуција

Весник "Гласници на мирот" (Lajmetari i Pages) бр 7, 2002

Целта на "Културната револуција" од 1967 беше создавање на опортунистичка и сервилна генерација, недостаток на храброст и со тоа рушење на карактерот на Албанецот на штета на татковината.

Писмо од таткото Пјетер Мешкала упатено до комунистичкиот премиер, 3 април 1967.

**Док. 240**  
**Активност**  
**"Дебарска ода "Пешкопи**



1999 Приватна архива

**Док. 241**  
**Режисерот Џанфисе Кеко**  
**Кадре од филмот "Бени оди сам"**



Списание "Млад Албанец"  
1976/4


**Док. 242**  
**Народна фина уметност, орел во резба**



**Док. 243**  
**17 Фестивал на песни на**  
**Албанската радио и телевизија**



Списание "Нова Албанија"  
("Shqiperia e Re") бр. 3 1981.

**Док. 244****Нова уметничка ситуација по 1990**

Весник "Век", Култура, 3 декември 2000

После 90-тите се создаде нова ситуација за албанската уметничка средина. Тоа беше израз на слободата да се пробаат сите уметнички трендови на најзабележителните европски и американски уметници, како и оние од другите земји кои создавале еден и половина век

**Док. 245****Денешната уметност, пораки и вредности**

Весник "Реублика" Maj 23, 2001

Спектаклот: "Ја сакам Албанија повеќе".... уметност во времето во кое живееме денес, знае како да ги смири измешаните духови во Албанија што ја сакаат земјата повеќе....

...Славниот глумец на филмската уметност, Беким Фехмију, од сцената на второто прикажување на "Ја сакам Албанија повеќе" започна со идејата на Вера Глобочка дека уметноста е повик или духовна покана на луѓето.

**Док. 246****Одраз на духот на албанската култура**

Списание "Другиот обид на Фајос Лубоња, 1999

...Јас сум лично за култура, која го става човекот во својата срж; Јас сум за хуманистичка култура што му помага на Албанецот самиот да се изрази...

**Прашања:**

1. Каква треба да биде улогата на уметниците според комунистичкиот режим?
2. Дали мислите дека улогата на уметноста е иста како за време на комунистичкиот режим? Објаснете зошто!
3. Кои беа новите карактеристики на уметничката и културната ситуација по 1990?

**ЛИТЕРАТУРА****Клучно прашање:**

Какво е влијанието на политичките промени во литературата?

**АЛБАНИЈА****Док. 247****Л.Ш.А. Создавање на Сојузот на писатели и уметници**

Списание "Свештина", 1976-Дришеро Аѓоли

Еден од најголемите настани во историјата на албанската литература и уметност беше формирањето на Сојузот на писатели и уметници, чии основи беа положени на 7 октомври кога земјата се подготвуваше да ја прославува првата годишнина од ослободувањето.

**Док. 248****Октомври е месец на литературата и нашата уметност на социјалистички реализам**

Списание "Нова Албанија" Бр 4, 1978

...Во текот на целиот месец, творците, писателите и уметниците одат онаму каде што се случуваат важните теми на епохата - каде што се градат градилишта, фабрики, земјоделски задруги и училишта, каде што тие зборуваат лице в лице со масите кои се објекти и субјекти на нивното секојдневно револуционерно творење.

**Док. 249****Единство на креативни активности**

Дришеро Аѓоли, весник "Gazeta Shqiptare" 16 Maj 2002

... Бидејќи пишувањето на сексуални и криминални приказни може да значи дека нашата литература ќе го изгуби својот идентитет. Сојузот на писателите и уметниците треба да создава клима, бидејќи ако таа не постои ќе има многу лоши резултати, и ќе значи дека многу луѓе од перо во оваа декада нема да дадат реална вредност.

**Док. 250**

**Писмо со сеќавање од Касем Требешина до Енвер Хоџа**

*Историја на албанската литература, Тирана 1987.*

...Во 1953, Касем Требешина, со голема интелектуална храброст му испрати писмо на Е. Хоџа, раскажувајќи го сериозното пропаѓање на албанскиот духовен свет... раскажувајќи дека неговата културна политика ја праќа земјата на еден уништувачки пат. Не е проблемот во тоа што ги гледаме сиромашните деца, туку притисокот на мислата што ќе резултира со раѓање на нова монархија... Октомври, 1953 Касем Требешина

**Док. 251**

**Писателот го осудува комунистичкиот терор**

*Историја на албанската литература 1987*

...Во 60-тите години во Тирана се издаде романот "Писателот" од авторот Мехмет Муфтиу (1930) што ја третира судбината на уметникот во диктатура. Овој роман е еден од првите творештва што ја погоди диктатурата... Тој ги осуди комунистичките затвори и ги активира во литературата субјектите и личностите што беа отстранети од официјалната литература... тоа се случи и со многу други автори..

**Док. 252**

**Пораст на дела со теми за работничката класа**

**Прашање:**

1. Дали ги препознавате различните мислења за улогата на литературата?  
Објаснете го одговорот.

Весник "Светлина" (Дрија)  
23 јуни 1973

**Док. 253**

**Тешкотии за пишување под диктатура**

*Исмаил Кадаре "Заминувањето на Штирер", еден од неговите најинтересни прозни дела, 1990*

...За писател кој се смета себеси слободен, исклучително е тешко да пишува во околности на диктатура. Тешко е и заморно за писателот да склучи договор самиот со себе за да изнајде правилни патишта за надминување на цензурата....

...Еден мал и делумен компромис е познатиот договор што го заштитува авторот, но ја задушува, доведува во опасност и целосно ја променува креативноста.

**Прашање:**

1. Дали ги препознавате разните мислења за улогата на литературата?  
Објаснете го одговорот!

**Док. 254**

**Денешно ниво на творење**

Весник "Учитец" ("Shekulli")  
12 јануари 2002.

Промената на политичкиот систем во Албанија, беше проследена со слобода на говорот, побуди анархичен елемент во идеите внаши пишување.

Па така денес, сите кои пишуваат, го прават она што може да се именува како духот на "катарзата" и за чудо, тие остануваат на ова ниво на творење.

**Док. 255**

**Улогата на книгите во еманципирањето на општествената мисла**

*Нешат Тозај Зошто заборувам... Репресиекиива*

... Меѓутоа јас се тешам себеси бидејќи во неговото време, книгите и филмовите играле позитивна улога во еманципација на општесвената мисла на она што се вика класна борба.

**Док. 256**

Весник "Век" ("Shekulli"),  
декември 2001

На крајот на 90-тите социјалистичкиот реализам го заокружи циклусот на својот подем и пад, а на крајот на 20 век уметниците добија слобода за творење без ограничување

**Прашање:**

1. Како промената на политичкиот систем се одрази во творечките активности на писателите?

## БУГАРИЈА

Док. 257

**Влијанието на одлуките на КОМИНФОРМБИРО (Комунистичко Информативно Биро) на културната политика на Бугарската работничка партија?**

**Прашања:**

1. Која е ориентацијата на новата културна политика на (БРП)?
2. Коментирајте ги можностите за културна размена во текот на овој период во Бугарија

Весник "Работническо дело", бр. 26, 19 октомври 1947.

Идеолошката инвазија на американскиот империјализам против Бугарија и народот на Бугарија се манифестира на разни начини. Американските медиуми ја критикуваат нашата земја. Експанзијата на американскиот филм го загрозува развојот на нашата млада кинематографска индустрија. Реакционерните и декадентски американски филмови ја трујат свеста и ја прават нашата младина и нашиот народ нестабилни. Ние сè уште издаваме реакционерни книги и слушаме западна музика. Ние сепак издаваме реакционерни западни автори кои создаваат империјалистичка пропаганда. Има професори во високите школи и универзитети, кои го глорифицираат системот и методите за започнување нова војна. Целината на второто и остатоците на монархистичкиот фашизам ја претставуваат идеолошката потпора на внатрешната реакција што е агенција на англиско-американскиот империјализам

Бугарските демократски културни личности треба да бидат на должност и треба да објават немилосрдна борба против идеолошката офанзива на империјалистите и нивните придржници.

Док. 258

**Церемонијална средба во Бугарската академија на науките, за прославување на 75 -годинината на Димитар Полјанов, 1952**

На сликата:

Н. Ланков (на трибината),  
Димитар Полјанов, Крум  
Кулјавков, Људмил Стојанов  
и Тодор Павлов



Слика од йечат БТА.

Док. 259

**Напредната страна на културата.  
Т. Пиндарев, 1956**

Текст:

Ова е, другари писатели, позитивната слика на епохата!

Весник Струшлен, 1956

*на културниот фронт*



— Ето ви, другари писатели, положителният образ на епохата!

**Док. 260**

**Од скратениот извештај на дискусијата за романот "Тутунот"**

Случај "Туѓунот" 1951-1952, 1992

И покрај тоа писателот останува под антиреалниот метод на буржоаската литература. Тој талентиран мајстор не е само далеку од современата советска и бугарска литература, туку исто така ја потпомага и старата буржоаска литература... Димов треба да почне сериозна борба против својот метод и идеологија. Тој треба да го воведе литературниот метод од СССР.

Бугарскиот романсиер Димитар Димов ја напишал првата верзија на романот "Тјутјун" (Тутунот) во 1951. Тој беше критикуван како буржоаски. Во 1954 беше издадено второто издание под влијание на социалистичките методи.

**Док. 261**


**Писмо напишано од Димитар Димов до Валко Червенков**

Случај "Туѓунот" 1951-1952, 1992

[...] што се однесува до романот "Тутунот" сторив сé што можев, останувајќи чесен кон вас, кон Партијата, кон обвинувањата и вистинскиот одраз на самиот живот и кон мојата одговорност како автор. Барам да ми верувате дека ова е најдоброто од моите последни остварувања. Заедничката заложба и желба е доволна за секаква друга работа, но не за уметноста.

**Док. 262**

**Афродита пак во селото**



Албански роман од Штерио Спасе преведена на Бугарски во 1956

**Док. 263**

**Прослава на 70-годишнината на Ефрем Карамфилов**



Љубомир Левчев го изговара поздравот, 1985

Пресслика на БТА.

**Док. 264**

**Комунистичка идеолошка содржина - врховен принцип на бугарската литература**

T. Живков. За литература, умениета, култура. С., 1972

Социалистичкиот реализам е и треба да биде творечки метод на литературните фигури во Бугарија. [...] Методот на социалистичкиот реализам е во органска поврзаност со комунистичката содржина и животната вистина.

**Док. 265**

**Без пат на патот, 1987, Т. Цонев**

M. Овчарова. Топли паризмот во карикатурите на Тодор Цонев. С., 1990



**Док. 266**

**Бугарскиот писател Георги Марков на релациите помеѓу властта и уметникот**

Во годините по нашата прва средба, Тодор Живков разви огромна активност за воспоставување контакти со скоро сите важни групи од општеството и особено со интелектуалците. [...] Можеби има мал број најпопуларни имиња од бугарскиот културен живот, кои не ручале или вечерале ниту пак имале личен разговор со првиот секретар на Бугарската комунистичка партија[...]

Само во комплицирани и бројни врска на Тодор Живков со бугарските интелектуалци (интелигенција) можеле да се видат неговите квалитети, поради кои тој ја водел земјата толку долг период. Но, ако еден од овие резултати беше стабилизација на неговата позиција како лидер, другиот беше елиминирање на секакви опасни искри и претворање на немирниот дух на творецот во состојба на дебел државен паразит. Мислам дека никој друг во Бугарија не влијаел полошо од него во животот на интелектуалците[...]

Нагласив неколку пати дека главното зло во животот и во делата на бугарските писатели, уметници, композитори, актери, итн. беше супровото влијание на партијата, која наметнуваше најразлични критериуми и правеше се да ја стабилизира моќта на медиократијата.

**Прашања:**

1. На кој начин комунистичката идеологија влијаеше на авторите?
2. Дали мислите дека тие треба да имаат полна слобода на изразување или треба да бидат ограничени?

**Док. 267**

**Промени по 1989 видени од авторот**

*C. Страпинев. Буѓарски манекен. C., 1991*

[...] Предизборните програми на разни политички и други сили им стојат на располагање на останатите. Нема што да се вети. Ништо нема за ветување, освен иднина во нив. Но ние веќе живееме во таа иднина. Самата таа иднина, која ќе се случи, беше резултат на светлото минато. Поради тоа имаше таква иднина.[...] Ние најпосле сите сакаме да живееме сега, но се до моментот, каде што можеме да се провлечкаме? За тоа време нема јасна дестинација. Оштото кажано ние се влечкаме кон демократијата. И се влечкаме кон Европа. Исто така, сакаме да се влечкаме кон пазарната економија. Прашање е дали ќе има доволно кислород за нас.

**Док. 268**

**Ректорот на Софискиот универзитет “Св. Климент Охридски” проф. Б. Биолчев му предава голема литературна награда на познатиот бугарски писател Јордан Радичков**

**Прашања:**

1. Објаснете ги новите карактеристични елементи на бугарското општество по 1989, видени од авторот (док.267)
2. Кои се средствата за изразување што ги користи авторот за да ни го покаже неговото разочарување одтранзицијата? Што го предизвикало тоа разочарување?

## МАКЕДОНИЈА

**Док. 269  
Списание "Нов Ден"**

*Веле Смилевски, Аспекти за македонската литература (1945-1985), Скопје, 1993*

"Нов ден" е месечно списание за уметност, наука и општествени прашања. Прво македонско литературно списание на современ македонски јазик. Тоа излегува во Скопје, издавач е: Друштвото на уметниците, научниците и новинарите, а од 1947, Друштвото на писателите на Македонија. Првиот број излезе во октомври 1945. Одговорен уредник Владо Малески.

**Док. 270  
Литература**

*Веле Смилевски, Аспекти за македонската литература, Скопје 1993*

За литературниот живот во Македонија во периодот 1949/50 списанието "Иднина" има голема важност, во кое најмногу соработуваат главно помладите писатели. Според уводникот на првиот број, списанието треба да помогне за сестрано литературно, идеолошко-политичко, марксистичко образование на младите писатели почетници. Главната улога на ова списание е да го јакне социјалистичкиот патриотизам, да го изгради ликот на новиот социјалистички човек.

**Док. 271  
Венко Марковски, "Климе"  
роман во стихови**

*Нова Македонија, ноември 1945*

Во издание на македонското државно книгоиздателство во Скопје, овие денови излезе од печат и најновата творба на Венко Марковски, романот во стихови -"Климе" од Македонската државна издавачка куќа.

Книгоиздателството "Култура" во Скопје ја издаде поемата "Крвава низа", од нашиот млад и даровит поет Славко Јаневски . Со оваа своја прва поема Славко Јаневски влезе во нашата литература и за прв пат излага пред судот на читателскиот свет со поголема работа.

**Док. 272  
Творење во годините по војната**

*Веле Смилевски, Аспекти за македонската литература, (1945-1985), Скопје, 1993*

Природно е што поетите кои започнаа да ги создаваат своите први дела за време на НОВ или веднаш по ослободувањето, да создаваат под знакот на војната и револуцијата. Исто така, преокупирањата со градење и обновување на земјата е многу силно и очигледно што се појавува како нова тема во тој период.

Тие пишуваат со еден многу восхитувачки, патетичен тон за нееднаквата борба, за хероиските дела и за постигнатата слобода, тие слават со ентузијазам за новото време кога слободниот човек може потполно да се посвети на земјата како заштитник и градител.

**Док. 273  
Венко Марковски**

*Современо*

Имам потполно право да верувам дека против мене се води една систематска уништувачка кампања. Очигледно е ако се види работата на песната "За родниот град". Ја напишав песната со помош на Петре Приличков. На генералната проба беа сите одговорни луѓе **агит-пропот**. За мене беше јасно дека нешто прикриено се шепоти дека д-р Костаров подготвува нешто. Премиерата се одигра. Песната се симна од репертоарот и до недела излезе една статија...од распоредот и се направи натпис во недела... Такви статии се пишуваа само за реакционерни писатели.....

**Док. 274  
"Современ парадокс" од  
Венко Марковски**

*Биолета Ачковска,  
Македонија во Југословенската  
Федерација, Скопје, 2001*

Македонскиот поет Венко Марковски го објави своето прозно дело "Современиот парадокс" на српскохрватски јазик. Во своето дело тој ја обвинуваполицијата од највисокото југословенско водство. Поради делото и несогласувањето со официјалниот режим во Н.Р. Македонија, особено во однос на Резолуцијата на Информбирото беше обвинет и испратен (1956) пет години на "општествено превоспитување" во логорот Голи Оток.

**Док. 275****Секавање на поетот Јован Котески****Секавање на йоенштад Јован Котески**

Зборувајќи за деновите поминати во затворот во Идризово, поетот Јован Котески, се секава: "Јас бев еден од оние кои служеа како пример дека поетите не треба да го ставаат носот во работата на власта. Можеби јас не бев најсреќниот, но ме одбраа мене да ме затворат. Но им служев како добар пример за да ги клеветат оние кои беа посилни од мене."

**Док. 276****Кршење на табуата****Влада Урошевич, Уметничко сопственство Штици, 1994**

Во целата негова работа, Чинго беше еретик, човек кој мисли поинаку, уметник кој ги крши сите табуа, немислејќи на опасноста што доаѓа потоа. Тој беше еден од оние македонски уметници кои отворија нови патишта кон слободата во мислењето и кон слободата во однесувањето.

**Док. 277****Цензурана кон непријателите на народот****Македонско сонце, 2002**

Во Македонија од 1946 до 1993 имаше повеќе судски забрани за уметнички дела (драмски изведби, раскази, есеи и списанија), но и повеќе видови притисок врз авторите (исклучување од партијата, црните списоци на автори чии статии не треба да се објавуваат, итн.).

**Док. 278****Работата на малцинствата****Јован Павловски, Македонија вчера и денес, Скопје, 1996**

Има многу автори во Македонија кои творат на албански и турски јазик. Помеѓу нив еминентни се: Муртеза Пеза, Љутви Руси, Мурат Исаку, Исаку Абдулазис, Аслан Селмани... Меѓу турските автори не можеме да ги заборавиме делата на Шукри Рамо, Нецати Зекерија, Мустафа Каракасан, Фахри Каја и некои други.

**Прашање:**

1. Каков беше ставот на власта кон слободата во изразувањето?

**ЗАЕДНИЧКИ ПРАШАЊА**

1. Што може да се разбере како комунистичка политика на полето на литературата во трите земји?
2. На каков начин таа се разликува од политиката на државата кон сегашната култура?

**ФОЛКЛОР И МУЗИКА****Клучно прашање:**

Каква е улогата на фолклорот?

**АЛБАНИЈА****Док. 279****Мислење: Албанскиот фолклор низ години****Алфиро Мучо, Арбереш – Фолклорен ученик, 1983.**

Фолклорот го прикажува милитантниот дух и гордост на потеклото, но во исто време, елеганцијата, убавината и скромноста на Албанецот.

**Док. 280****Впечатоци на познатиот шведски диригент Хано Јохем Рипс.****Сопственство "Нова Албанија", ("Shqiperia e Re") бр. I 1983.**

....Музичкиот живот во Албанија е многу убав, богат и разновиден. Албанија е земја на музиката. Ова може да се согледа од процентот на бројот популацијата во земјата.

**Док. 281****Фолклорна активност**

Весник "Свештлина" ("Дришта")  
1968.

Се организираат научни, истражувачки работи, конференции и научни симпозиуми поврзани со прашањата од фолклорот.

Фолклорните групи на албанската сцена промовираат фолклорни извори, традиционални костуми и разновидност на инструменти.

**Док. 282****Уметност која ѝ служи на политиката**

Весник "Свештлина" ("Дришта")  
1968.

Многу нови таленти учествуваа во активностите вклучувајќи и голем број работници, задругари, војници, работен народ. Албанската јавност ги поздравува таквите активности.

**Док. 283**

Весник "Свештлина" ("Дришта")  
Змаж 1974.

Фестивал на уметнички училишни ансамбли. Во програмата на ансамблите, се одразува историската одлука што поминала на 4plenум на Централниот комитет на Албанската работничка партија.

**Док. 284****Фолклорна група Арбреш од Италија на фестивалска сцена, 1978****Док. 285**

Весник "Кориери", 7 јули 2001

Националниот фолклорен фестивал се врати во Цирокастра во 2000 година. Учествуваат фолклорни групи од Албанија, Косово, македонската дијаспора.

**Док. 286****Меѓународни награди за албански ансамбл за народни песни и ора.**

Весник "Кориери" мај 1998.

... за 45 години, овој ансамбл доби многу меѓународни награди, како што се:

Златна награда "Белт Дижон" во Франција, "Златен диск" во Италија...

**Док. 287**

Весник "Нова Албанија"  
("Shqiperia e Re") 1972.

Во 1949, за прв пат по ослободувањето на земјата, се лансираше едно ново фолклорно претставување што е запишано во историјата на албанската култура како прв фестивал на националниот фолклор. По овој фестивал следеа серија фестивали во 1950, 1952, 1957 и 1966. Фестивалот од 1968 бележи една нова епоха во историјата на фестивалите.


**Док. 288****Општо мислења за фолклорните фестивали**

1970 Симпозиум на Фолклорот.

.... Фестивалите се најголемите манифестации на народната уметност во кои учествуваат претставници од сите генерации и слоеви на општеството и се натпреваруваат на регионално, покраинско и државно ниво.

**Прашање:**

1. Какви се меѓународните фолклорни врски, а особено со соседните земји?



Док. 289

Национален фолк фестивал во Цирокастра



“Фолк фестивал 1973”



“Фолк фестивал 1973”

Док. 290

Народни носии и инструменти од северна и јужна Албанија



“Влашка група од Селеника на концерт во Грција, 1999”



Снимение “Звезда” 1973

Док. 291



“Фолк фестивал 1988”

**Прашања:**

1. Откријте во кој регион на Албанија се типични костумите и инструментите на сликите?
2. Дајте ги причините зошто луѓето сакаат да станат членови на играорни групи?

**БУГАРИЈА****Док. 292**

**Весникот “Саботна звезда” за турнејата на Националниот ансамбл на песни и ора во САД, 1963**

*Л. Стефанова. Една есен во Америка. С., 1964*

Минатата вечер беше полна со ентузијазам, група играорци, кои очигледно си ја сакаат работата, облечени во разнобојни народни носии, покажуваа радост на животот.

Единствената претстава на Ансамблот на бугарски народни песни и ора во Вашингтон беше дочекана со широко отворени раце позади “железната завеса”, давајќи им можност на лукото да се придружат.

**Док. 293**

**Традиционални собири на народна музика во Копрившица, Ројен и Предела - аматерски уметнички активности**



*Бугарија: 40 години по паѓањето на социјализмот. С., 1984*

**Док. 294**

**Валја Балканска и бугарската народна песна на друг простор**

*Т. Бакалов. Антологија на бугарскиот народни музичари. С., 1998*

Од пред неколку години, вселенскиот брод “Војаџер-10” (1972) лета во космосот со оригинална порака на леталото од жителите на Земјата, упатена до други разумни суштества кои можеби ја крстосуваат орбитата. Снимена на златна плоча, бугарската народна песна (“Излезе Дело Ајдутин”) ќе се слушне на сите планети и созвездја на својот пат. Таа ќе се слушне заедно со музиката на Бах, Моцарт и Битлси (...) Народната пејачка Валја Балканска која ја пее таа песна и чиј глас плови во космосот рече: “Оваа песна е многу пригладна. Има преголема жалост во неа и голема самотија како и многу сила.”

**Доц. 295**

**Сестрите Бисеров и нивните ќерки**



*Т. Бакалов. Антологија на бугарскиот народни музичари. С., 1998*

**Док. 296**  
**Надка Карацова - бугарска пеачка на народни песни, 1999**



**Док. 297**  
**Ансамбл за Турски песни и ора “Демет”, Тарговиште, 2001**

*Мевзуне Бејїулова, Дирекќор, Ценијар за деца - Тарѓовиште. Збирка на фолклор “Фолклорно богатство од регионот Тарѓовиште”. Тарѓовиште, 2001*

Проектот “Ренесанса на фолклорното богатство на регионот Тарговиште” ги вклучува децата кои припаѓаат на трите големи етноси и кои го населуваат регионот (Бугари, Турци и Роми). Тие учествуваат во ансамблите: Танцов ансамбл за деца “Тарговиште”, Ансамблот “Романо ило” и Ансамблот на турски песни и ора “Демет”. Тие ја имаа можноста да вежбаат и да изведуваат заеднички концерти. Колку повеќе се познати културите на малите етнички друштва, толку е побогата националната култура на целата држава. Колу она “другото” или “она поинаквото” е познато, толку полесно се прифаќаат неговите “особености” и “разлики”.

**Док. 298**  
**Ансамбл на Ромски танц, 2001**



**Док. 299**  
**По еден голем концерт во Мадрид, Шпанија, звездите на бугарските гласови со фудбалската звезда Христо Стоичков**



**Док. 300**

**Милчо Левиев (светски познат музичар) за Иво Папазов (таканаречен магионичар по кларинет), 1989**

*T. Бакалов. Антологија на бугарски Фолк Музичари. С., 1998*

-Г.Левиев, дали мислите дека Иво Папасов свири џез?  
Мислењата за него се многу контрадикторни. Некои луѓе мислат дека тој е феномен, а други дека тој ја контаминира бугарската фолк-музика. Можеме ли да го гледаме како претставник на бугарскиот фолк-џез?

- Мислам дека неговата музика е многу индивидуална, комбинирана и оригинална. Тоа е голема музика. Она што важно е дека тоа е музика, а друго прашање е каква музика е тоа. Многу е подобро да не се класифицира. Тоа ја потврдува неговата оригиналност.

**Док. 301**

**Иво Папасов со неговиот ансамбл "Thrace"**




*T. Бакалов. Антологија на бугарски фолк музичари. С., 1998*

**Прашања:**

1. Кои се типичните елементи на традиционалната култура?
2. Каква е улогата на фолклорот во модерното бугарско општество?
3. Какво е прифатен бугарскиот фолклор ширум светот?

**Док. 302**

**Николај Ѓуров во претставата на "Хованшини" од Мусорски**



*B. Баев. Во лицето на Бугарија. С., 1975*

**Док. 303**

**Бугарски детски хор., 1989**



*XX Меѓународен фестивал "Софиски музички недели", програма, 1989*

**Док. 304**

**Новојодишен музички фестивал - Фестивал на симфонискиот оркестар под диригентство на Емил Чакаров, солист Мирела Френи, НПЦ, 1990**



*Новојодишен музички фестивал во националната палата на културата, Софија. Програм, 1990*

**Док. 305**

**“Штурците”-формирани во 1967 тие се симбол на морално однесување и висок квалитет во бугарската рок музика**

**Док. 306**

**Идејата на “Балкански коњи”**

*Весник “Кайштал”, 30.06.2001*

Групата од: Тамара Обровац (вокал), Теодосиј Спасов (кавал-овчарски кавал), Хакан Бешер (ударалки), Стојан Јанкулов (тапани), Влатко Стефаниовски и Краси Зелјазков (гитара), Сања Илич (клавијатури), Костаса Теодору (бас) и Емил Букур се состанаа во Софија на крајот на 2000 со идеја да се аранжира свонлив калеидоскоп на Балканот “Балкански коњи”. Тие свиреа во Ниш, Белград и Скопје пред доаѓањето во Софија.

**Прашања:**

1. Дали музиката стимулира отворено општество?  
Објаснете го одговорот.
2. Кои различни видови музика ги слушаат Бугарите денес?

## МАКЕДОНИЈА

**Док. 307**  
Тито меѓу членовите на фолк-група



Македонски ора, Георѓи Димчески, Скопје, 1983

**Док. 308**  
**Одредба за основање на државен ансамбл за народни ора и песни на Република Македонија**

50 години "Танец", Скопје 1999

**Член 2**


Државниот ансамбл за народни игри и песни на Народна Република Македонија има за задача:

1. да го негува, развива и подига уметничкото значење на народните игри;
2. да ги негува, обработува и разработува народните песни;
3. да изготвува програма со народни игри и песни и да ги претставува на јавни уметнички настапи.

(Оваа одредба ја донесе Владата на 24.03.1949, објавено во службен весник на Народна Република Македонија на 04.04.1949)

**Док. 309**  
**Благодарница доделена од претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ) за културно-уметничкото друштво "Стив Наумов"**

Културно-уметничко друштво  
"Стив Наумов"



**Док. 310**  
**Фолк-играч**

“Кога бев мало момче многу често можев да видам на тв-екраните фолк-играчи кои го претставуваат македонскиот фолклор. Оттогаш јас ги обожувам. Нивните ора беа лесни и нивните движења низ сцената магични. Се сеќавам дека во тој период јас почнав да сонувам да бидам еден од нив, да ги играм ората со сета нивна потешкотија да добијам многу аплаузи. Мојата желба се обистини кога еден ден еден извидник од локалното уметничко друштво кое бараше нови играчи дојде во моето училиште. Се разбира ја зграбив таа можност поради тоа што јас бев единствениот што имав само девет години.”

“Се сеќавам дека на првиот час по играње пристигнав еден саат порано и бев многу нетрпелив да почнам. Мојата желба да станам фолклорен играч беше огромна.”

“Мојот сон се обелодени и станав еден од оние кои го претставуваа македонскиот фолклор низ целиот свет. Постарите членови беа фини и дружељубиви со мене и ми дадоа целосна подршка што ми требаше во тоа време за да станам по самодоверлив.”

*Сеќавање на Добре Блажевски,  
Скопје, 2001*

**Док. 311**  
**Фолк-групи во Македонија**



*50 години "Танец", Скопје, 1999*



*Петти години НРМ, 1950*



*Петти години НРМ, 1950*



*Петти години НРМ, 1950*

**Прашања:**

1. Откријте кои националности можете да ги препознаете на сликите?
2. Нагласете на кој начин државата била вклучена во фолк-групите.

**ЗАЕДНИЧКИ ПРАШАЊА**

1. Истражете каква музика младите луѓе слушале во времето на комунизмот?

## СЛИКАЊЕ И СПОМЕНИЦИ

**Клучно прашање:**

Кој е водечкиот принцип за уметникот?

### АЛБАНИЈА

**Док. 312**

Утро на 17 ноември во Тирана



**Док. 313**

Леб од нашите раце



**Док. 314**

Енвер Хоџа на средбата со членовите на Генералниот штаб на Национално ослободителната армија



**Док. 315**

Весник Кориери 4 Декември, 2001

Метафоричната уметност од периодот на 1945 се прикажува од вчера во XXI Галерија. Идејата за понатамошното истражување за периодот кој опфаќа актуелни теми од социјалистичкиот реализам, кој во исто време сведочи за уметноста на една историска епоха, исто така е даги ги покажува оние вредности што беа осудувани од 1990.

**Док. 316**

Меѓународни изложби

Демократија 24 октомври, 1999

Албанските сликари учествуваа на изложбата "Позади Сидот", најголемата изложба на современата уметност од источноевропските земји што неодамна се отвори во Музејот на модерната уметност во Стокхолм, Шведска.


**Док. 317**

Впечатоци од една посета на северна Албанија

"Албански весник", 20 март 2002

Фотографска изложба на дела од Стан Шерер од Америка во Академијата на уметностите.

Фотографиите се фокусирани на северна Албанија во 1994; Животот, секојдневната работа, албанската гостопримливост, убавата природа, итн.....



Док. 318

**Гјада Кука на страниците на  
“Детска уметност”**


Гјада Кука, 10-годишно дете од Албанија и нејзината слика што е меѓу најдобрите на натпреварот организиран од Меѓународна фондација за детска уметност (ICAF) во САД. Овде темата беше за настаните од 11 септември во САД. Таа беше избран од 83 деца од целиот свет.

Весник "Кориери" Мај 2001



Док. 319

**Глете "Мирен живот"**



Списание "Сјектар" 1999

**Прашање:**

1. Каков вид на теми препознавате во сликањето пред и по 1990?

Док. 320


**Напори да се заштитат  
познатите згради**

Снимени Бр.1 1983

Заедно со големите работи во сите области од животот, нашата земја посвети посебно внимание на заштитата на познатите градби, постигнувајќи значајни заклучоци на звучна методска основа за кусо време

Док. 321

**“Спомениците посветени на  
историскиот и економскиот  
развој”**



**Док. 322**  
**Споменик на Скендербег**

**Прашање:**

1. Како го препознавате стилот на социјалниот реализам?

Магазин "Споменик" Бр. I 1983



## БУГАРИЈА

**Док. 323**  
**Писмо на Т. Живков до Академскиот совет на Бугарската академија на уметности, 27.03.1969**

Т. Живков за литературата, уметноста и култура.  
 С., 1972


Зазедовме став дека Бугарската академија за уметност е основа на нашата активност за развој на млади таленти и да ги води на патот на големата уметност. Како што сте вие, и ние исто така сме сигури дека марксизмот-ленинизмот, методот на социјалистичкиот реализам и партиската политика наполето на уметноста се доста "тесно" поврзани и нема да дозволат да се внесат странски концепти и влијанија кои не се прифатливи за нас.

**Док. 324**  
**Живка Енчева. Вршење. 1952**



Док. 325

Пламен Валчев.

Во прегратките на на  
убавината.

Док. 326

Преглед за уметноста

40 години бугарска  
социалистичка уметност. С.,  
1984

Динамиката и разновидноста, храбрите успеси на новите пластични области, експерименталниот дух и истражувачката шема во процесот на современиот мајстор во полето на уметноста го карактеризира современиот уметнички процес. Резултатите побудуваат расправи и тоа не е случајно, тие провоцираат оценувања од различно потекло, тие провоцираат мисли. Тоа е сосема нормално. Но очигледно е дека големите постигнувања се достигнати за време на последните години од бугарската уметност која дефинитивно обезбедила свое единствено место во скупниот развој на нашата социалистичка уметничка култура.

Док. 327

Злату Бојациев. Кравар.  
1961


Д. Арамов. Агоника на една  
драматична деценија. С.,  
1994

Док. 328

Стојан Венев. Млекар,  
1964

"Морска звезда" весник, 2001

Док. 329

Кеазим Исимов. Берба на  
грозје

<http://art.cl.bas.bg/indexcl.html>

**Док. 330**  
Христо Симеонов.  
на задружната фарма



Социјалистичка ѕрадба во делатија на  
Буѓарски сликари. С., 1954

**Док. 331**  
Споменик на В. Ленин  
во централниот дел на  
Софija 1972



Венета Иванова. Буѓарска  
монументална скулптура. С.,  
1978

**Док. 332**  
Споменик на Св. Кирил  
и Методиј - Софија, 1975



Венета Иванова. Булгарска  
монументална скулптура. С.,  
1978

**Док. 333**  
Бисти на Петко Р. и Пенчо  
П. Славейков во Софија.



**Док. 334**  
Националната палата на  
култура во Софија, 1981



**Прашања:**

1. Каков треба да биде водечкиот принцип за уметниците?
2. Каков вид на личности можете да видите од политичкиот и културниот живот?
3. Каков уметнички метод се користи?
4. Каков е начинот за претставувањена спомениците во човековиот живот?




## МАКЕДОНИЈА

**Док. 335**  
Од активноста на сликарите

Нова Македонија, 08.2.1953

...Во летниот период Друштвото ќе организира и една изложба во Охрид, а најверојатво за време на траењето на фестивалот доколку тој се одржи. По повод 50-годишнината од Илинденското востание, Друштвото, исто така, активно ќе земе учество, како со правење на портрети на наши видни личности од тоа време, така и со историски композиции од востанието. За ова се веќе разделени работите меѓу сликарите и скулпторите. Во рамките на дејноста на Друштвото на ликовни уметници во оваа година спаѓа и сместувањето на изложбата на репродукции на ремек-делата на европските уметници што ја организира УНЕСКО во полголемите македонски градови.

**Док. 336**  
Трло



Лазар Личеновски, 1945

**Док. 337**  
Рибарење на езеро




Ванѓел Коцоман, 1956

**Док. 338**  
Василие Поповиќ-Цицо - Фашистичка парада



Современо Македонско сликарство,  
Борис Пејковски, 1981


**Док. 339**  
Братство-единство Ласко Ѓуровски



Владинир Величковски, Македонска карикатура,  
1994

**Док. 340**  
Братство-единство

Борко Лазески, 1976




**Док. 341**  
Закон за заштита на спомениците

Устав од 1991 на Република Македонија  
Член 56

...предмети и средства кои се од значајна културна и историска важност, утврдени со закон, се добра од заеднички интерес за Републиката и тие имаат посебна заштита. Републиката гарантира заштита, развој и збогатување на историското и уметничкото богатство на Македонија и сите заедници во Македонија, бидејќи добрата без разлика на нивниот правен режим.....

**Док. 342**  
Македониум



Приватна архива

**Док. 343**  
Споменик во Прилеп



Приватна архива

**Док. 344**  
Борци од НОБ

Приватна архива



Док. 345  
Св. Кирил и Методиј



Док. 346  
Споменикот на Гоце Делчев



Док. 347  
Мајка Тереза



**Прашања:**

1. Каков вид теми можете да препознаете во делата на уметниците?
2. Потврдете во кои извори го гледате социјал-реализмот.

**ЗАЕДНИЧКИ ПРАШАЊА**

1. Како се менувале вредностите на уметноста помеѓу 1945 и 2001? 2. Зашто државата го потпомагала фолклорот?
3. Споредете ја улогата на малцинствата за зачувување на културното наследство во секоја земја?
4. Што значеше слободата на творење во трите земји?
5. Објаснете кои биле заедничките трендови во уметноста во Албанија, Бугарија и Македонија за време на социјалистичкиот режим.
6. На кој начин влијаела комунистичката идеологија во уметноста?

**НАСТАВНИ ПРИОДИ**

- 1. Најдете ги ремек-делата кои го покажуваат социјалистичкиот реализам, авангардните тенденции, масовната култура и направете изложба и водич за главните уметници
- 2. Направете тв-серија за балканската уметност. Вклучете по тројца различни автори (писател, музичар, уметник, група, итн.) од трите балкански земји.
- 3. Дискутирајте на час дали е потребно да се одржуваат спомениците и делата на уметниците од комунистичкиот систем.
- 4. Направете истражување за главните промени во уметноста во трите земји по паѓањето на комунистичкиот систем.
- 5. Напишете есеј “Слободата на творење и моќта: поглед од Балканот”.
- 6. Дискутирајте дали овие слики навистина ја одразувале реалноста или би можеле да се препознаат како пропаганда.

## НАЧИН НА ЖИВОТ

### Клучни прашања:

Како беа прифатени промените во животот по 1945 и како тоа се одрази во секојдневниот живот?

### АЛБАНИЈА

**Док. 348**
**Нови вредности**

*Списание "Нова Албанка", 1973*

| Новата мода целосно не одговара на некои жени и девојки кои го променија својот стил на облекување....

**Док. 349**

*Од сопстванокот на Президиумот на Народното собрание, јануари 1973*

| Како би можело да им се дозволи на младите момчиња и девојки да бидат облечени како каубојци со долги коси и бради, како што често гледаме некои студенти дури и некои млади работници? Не е воопшто исправно да се биде пасивен и индиферентен на такви појави.

**Док. 350**
**Облека во 60-тите, 70-тите и 80-тите**


*Приватна архива, 1957*



*Списание "Нов Албанец", 1974*



*Списание "Нова Албанец", 1980*

**Док. 351**

*Списание "Нов Албанец", 1971*

| ...Разговорот се фокусираше на облеката.... Прашав | зошто некои не го менуваат својот стил, една од нив ми рече | дека тие така се навикнати да се облекуваат.... "Би сакала | да го променам мојот стил но не го променив поради татко | ми", рече една од девојките... "Да, точно, нашите мажи | не ни дозволуваат да правиме така", рече една од нејзините | пријателки.

### Мислења


-Партијата на власт дури и интервенирала во семејните работи, начинот на кој лубето се облекуваат, за нивното однесување, итн.

-Татковците, машката доминација и обичаите биле голема пречка за промена.


-По ослободувањето на земјата, традиционалните костуми во сите области беа заменети со едноставни костуми.

-Жените носеа ленени здолништа и панталони, волнени џемпери, бели наметки, бели мармачиња.

-Списанието "Албанската жена" воведе нови дизајни во сезонската мода во скоро секоја област, особено по 70-тите.



**Док. 352**  
Облеката денес



**Док. 353**  
Нова мода за оваа сезона



Списание "Спектар", 2000

**Док. 354**  
А денес?

Весник Демократија октомври  
1998

Најпосле, Албанките можат исто така да ги видат модните албански креатори на ТВ заедно со странските модни креатори, како што се Валентино, Кризја, Версаче, Макс Мара, итн.

Поради тоа, отворањето на убави салони беше нормално како логична појава. Овие салони бараа нов пазар а не вештачки или заситен.

**Док. 355**  
Првата мис на Албанија

Списание: "Живот" ("Jeta"),  
март 2002 Мис Валбона  
Селимлари

Натпреварот за национална убавица за избор на најубавата албанска девојка беше организиран во Тирана за прв пат во 1992 и оттогаш се одржува секоја година. Меѓу другите работи, на овие програми беа претставени различните видови на женската мода.



**Прашања:**

1. Зошто комунистичкиот режим не дозволуваше западен стил на облекување?
2. Наведете некои примери за промената и континуитетот на начинот на живот по 1990.

**Наставен приод:**

Отворете изложба на облека од претходните години.

**БУГАРИЈА**

**Док. 356**  
Костум од 1947



Списание "Жената денес" 1947

**Док. 357**  
Бригадирска мода



Списание "Жената денес" 1960

**Док. 358**  
На изложба. Г. Анастасов, 1977



Г. Анастасов. Карикатура на Г. Анастасов претежи на юлийски, економски и културни теми. С., 1977

**Док. 359**  
Од извештајот на британскиот амбасадор во Софија Ричард Спейт до Министерство за надворешни работи (27 август 1957)

Д. Димитров. Совејска Бугарија за време на првиот британски мандат 1956-1963. Би-Би-Си, Лондон, 1994

Минатата недела видов мотори од Чехословачка, камери од Источна Германија, швајцарски саати, увезени најлон-чорапи и долна облека, шведски жилети и разни спортски и туристички предмети во неодамна отворената нова централна стоковна куќа, изградена по московски тип на згради. Се разбира, новата стоковна е неприроднано подобрувањето не се ограничува само за главниот град, туку може дури и да се види во продавниците на малите градови за време на последните месеци. Очигледно е дека не може само повисоката партишка елита да троши пари. Обичните луѓе на улиците се облечени многу убаво и може да се видат жени кои се многу елегантни. Бидејќи за време на минатото лето моторите беа ретка стока, сега стотици од нив излегуваат во градот во неделите, а владата мораше да започне кампања за заштита при движење, поради зголемениот број на фатални несреќи.

**Прашања:**

1. Каква е пораката на карикатурата (док. 358)
2. Која е улогата на модата за положбата на уметникот?

**Док. 360**  
Костум од 80-тите.

Списание "Лада", 1980



**Док. 361**  
**Венера е убаво облечена дури и во еко- кожи**

Часопис "Паралели", бр.5, 1992

Да се направи убава облека од материјали и да се напушти загрозувањето животни -тоа е нов апел на модните креатори, специјализирани во проекти за облека од кожа. Тие дури и почесто користат добро проткаени еко- кожи. За да се направат по актрактивни, тие ги бојат во свежи бои, кои ќе се истакнуваат во калливите зимски денови: портокалова, црвена, розова. Тие ги користат штофовите и за секојдневна и за празнична облека: куси јакни, шиени официјални палта. Новите еко- кожи им овозможуваат на креаторите да изработуваат облека, која секоја жена ќе ја облече со задоволство..

**Док. 362**  
**Модна Куќа "Разбушавена чавка" 90-тите**

[http://www.art.bg/main\\_b.htm](http://www.art.bg/main_b.htm)

Модната куќа "Разбушавена чавка" е основана во 1991 од г-ѓа Албена Александрова која е исто така креатор во модната куќа. Тие нудат модна облека за дами. Двапати годишно тие ги прикажуваат модните трендови на модната куќа. Здружението на креатори во Бугарија ги награди во 1997 како модна куќа на годината.

**Док. 363**  
**Мис на Бугарија 2001**




Весник "Труд", 2001

**Прашања:**

1. Каква е информацијата за секојдневниот живот?
2. Кој е вистинскиот проблем во док. 361 не само за модата?
3. Кои се мотивите на облеката на убавицата на Бугарија 2001?

**Док. 364**  
**Членски карти за видео клубови**



**Док. 365**  
**Театарска програма,**  
**Мај 1999**



Нов драматичен театър  
 "Съзъд и смях"  
 София 1000 ул. Г. С.  
 Раковски" 127, билетна каса -  
 тел. 87 58 95

Начало на представленията - 19 ч.  
 "Железният светлинник" по

Д. Танев  
 4, вторник  
 8, събота  
 11, вторник  
 24, понеделник  
 "Гази венер импресионите" от

Л. Пирандело  
 7, петък  
 14, петък  
 28, петък

"Комедия от гръцки" от  
 У. Шекспир  
 22, събота  
 27, четвъртък

"Лъкар за две очаквани" от  
 П. Шаффер - спектакъл на  
 театрално сдружение "Отворен  
 театър"

9, неделя  
 18, вторник  
 "Шекспир" по Я. Хашек -  
 моноспектакъл на Р. Чанов

5, среда  
 15, събота  
 29, събота

"Медея ХХ век" по текстове на  
 Д. Фо, Ерикъл, Шекспир -  
 моноспектакъл на С. Въргова

12, среда  
 "Малки блъгари истории" по  
 И. Радиков - гостува

Републикански куклен театър  
 "Светлика" - гр. Пазарджик  
 10, понеделник

"Невидимият танц" - спектакъл  
 на театър "Движение"

13, четвъртък  
 "Башата" от А. Стриндберг -  
 гостува ДТ гр. Любим

26, среда  
 "Сън в лятна нощ" от  
 У. Шекспир - гостува ДТ гр.  
 Монтана

31, понеделник  
 "Дядо вечер с група "ОМ"  
 3, понеделник

Концерт на хора на  
 Университета на Южна  
 Калифорния, Лос Анджелис,  
 САЩ

17, понеделник  
 Гостуване на Ансамбъла на  
 строителите военни

29, вторник

\* Гентрите са запазнати

правдите за частични промени

В програмата.

**Док. 366****Табела (Бугарија)**

Според стапаистички годишници на НРБ 1960, 1980, 1991, 2001


	1944	1950	1960	1965	1975	1980	1985	1989	1990	1995	2000
Театри, број.	17	32	46	36 <sup>1</sup>	55	58	65	70	74	86	80
Театарска публика – илјадици луѓе	1521	1167	6011	4951	6027	6405	6026	5410	3700	2412	1.5 милиони
Кино, број.	165	778	1515	2403	3689	3453	3314	3081	2174	232	179
Кино публика – илјадици луѓе	14925	35078	112075	126362	114295	95851	96375	6794	47692	4676	1.8 милиони
ТВ програми, вкупно саати	-	-			3887	4230	4716	5912	6248	32884 <sup>2</sup>	382061

<sup>1</sup> - зголемената бројка е поради затворање или здружување на некои театри<sup>2</sup> -вклуч. програми на приватни ТВ-станиците од 1995, од 1997 - програми на кабловска ТВ - оператори со свој видео канал, и од 1999 - исто така програми на лиценцирани ТВ и кабловски телекомуникациски мрежи.**Док. 367****Одморот започна. Ура, ура!**

Тоа беше првпат кога во добро расположение поради високите камати во тој момент отидов да земам пари од моите заштеди. И исто така бев расположен бидејќи можев да го убедам моето семејство да не оди на Црно морскиот брег, туку да го помине летото на село во куќата на дедо ми која беше напуштена. “Одете!” реков “Црното Море е толку многу загадено! Зарем не ги слушате екологистите? Бидејќи имаме многу зелени партии, дури и кои се расправаат помеѓу себе, се согласуваат дека морето изумира. Треба да умреме со него? Ние не сме некрофили да лежиме на песокот до некој труп во агонија на смртта?” [...] И така плукајќи на морето, уште еднаш можевме да најдеме најбогатото изобилие на зборови од денешните весници.

А потоа - многу лирика. Веднаш до тие весници има неколку литературни кои ве излекуваат од мизерното постоење. “Дали знаете, деца?” реков, “како еребиците мавтаат со крилата во стрништето? Тие ја чуваат мајката, се втурнуваат себеси и во последниот момент полетуваат скоро пред вашите ногавици. А што е со препелиците? [...] Ex, какво лето ќе имаме!”

**Док. 368****Одморалиште Албена: хотел “Добруѓа”.**



Док. 369  
8 Декември – Празник на бугарските студенти



Док. 370  
Првата технопарада во Софија, 1999.

Списание "Лик", 1999



**Прашања:**


1. Коментирајте ги поважните настани за забава во слободното време во периодот 1944-2000.
2. Анализирајте ја информацијата во док. 364 и 366 и објаснете ги новите настани за забава.
3. Какви политички и економски промени се наоѓаат во текстот (док. 367)? Какво е нивното влијание на секојдневниот живот на Бугарите во услови на транзиција?

**Док. 371**  
Реклама од 70-тите



Приватна архива

**Док. 372**  
Со Балканот низ светот, 1989.



Публицистички материјал

**Док. 373**  
Платежна картичка, 90-тите.



Публицистички материјал

**Док. 374**  
Мекдоналдс ресторант во Пловдив, 1999



Часопис "France Bulgarie éco", 1999

**Док. 375**  
Тереза Маринова и Бугарскиот црвен крст, 2001

“Јас помагам. Ајде да помогнеме заедно! На Бугарскиот црвен крст му треба нашата помош да ја исполни својата хумана мисија!” Тереза Маринова, олимписки и светски шампион во трсок.

Публицистички материјал

**Прашање:**

1. Дајте примери за сличностите и разликите во рекламирањето во текот и по комунистичкиот период.

## МАКЕДОНИЈА

Док. 376  
Мода 1950, (жени од село)



Приватна архива, семејство  
Молеровик

Док. 377  
Мода 1953



Док. 379  
Хипи стил од 70-тите

Секавање на д-р Пейпар  
Рисбески, Скопје, 1999

Док. 378  
Мода 1963



“Беше рано наутро и учениците од средното училиште во Кочани брзаа за да не задоцнат на првиот час на училиште. Драган и Мирче беа ученици, носеа долга коса и фармерки и викаа по девојките бидејќи тие се осмелуваа непослушните момчиња кои не ги слушаа наставниците да им се заканат дека ќе им ја потстрижат косата. Тоа утро 1974, тие возеа точаци за на училиште како секое утро кога двајца полицајци со електрични машинки за потстрижување в раце ги пресретнаа. Само со едно движење им направија крст на нивните глави и си заминаа. Наредното утро, Драган и Мирче дојдоа на училиште со до кожа потстриженi глави и пак беа мангупи.”

**Док. 380**  
**Следбеник на хипи движењето за време на 70-тите**

Приватна архива на Мишо Вељковиќ



**Док. 381**  
**Куфер полн со шапки од Москва**

Интервју со д-р Златика Поповска, Списание "Имиџ", 2000

"Во 1970, отидов на преддипломска забава во Париз со моите другари студенти. Беше време кога тиркиз-синото беше стилски па така си купив неколку парчиња облека во таа боја. Истата година, купив џердан во истата боја во Вениција. Во 1985, отидов во Москва и се сеќавам дека се вратив во Скопје со полн куфер шапки во сите бои и разни форми. Исто така патував често во Солун за да го пополнам мојот гардеробер."

**Док. 382**  
**Фармерки од Италија**

Секавање на Љубчо Молеровиќ, Скопје, 2000

"Во далечната 1967, моите родители и јас отидовме на туристичка посета и на пазарење во Италија. Јас имав 17 години, возраст кога посебно обрнував внимание на начинот на облекување. Затоа, фармерките Супер рифле, свилени чорапи за жени, итн. беа модерни. Имавме намера да донесеме многу од нив толку бајани парчиња на облека за нашите роднини и пријатели. Се сеќавам дека купив околу 25 до 30 пари фармерки. По пристигнувањето дома, сите не пречекаа, имаше многу луѓе во нашата куќа, наши соседи кои никогаш пред тоа не стапиле во нашата куќа но сега беа гладни за стилска и модерна облека."

**Док. 383**  
**Добрите златни времиња**

Секавања на Добре Блажевски

"Моите родители ми кажуваа дека за време на 50-тите, најголема мода биле музичките филмови, кои биле на репертоарот во градските кина. американскиот мјузикл "Бал на вода," шпанскиот "Мажко, слушни ја мојата песна", ги полнеле скопските кина. Овие филмови оставале големи емоции, особено кај женската публика.

"За време на 60-тите, младите луѓе во Македонија ги слушале Битлси, Шедоуси, Клиф Ричард, кралот на рокенролот, Елвис Присли. Во 1964, моите родители го купија чудото на техниката, црно-белиот ТВ, кој беше обележан како многу среќен настан меѓу нашите соседи кои ја посетуваа нашата куќа секоја вечер за да можат да ги слушнат и видат важните случувања во нашата држава."

"За време на 70-тите, јас веќе бев ученик во средно училиште, лубето носеа долги коси, фармерки кои беа многу добри, имаше некои хипи-забави - стилови кои провоцираа револт кај наставниците. Се сеќавам многу добро кога наставникот по математика беше многу лут и ја избрка од час мојата најдобра другарка затоа што носеше јакна со американско знаме на неа. Секој ден, учениците беа бркани од часови бидејќи носеа долги коси, поради лошото однесување кон другите ученици."

Секавање на Игор Винокур

“За време на тие години, најгледана беше американската серија “Градчето Пејтон”, со Рајан О’Нил како главен глумец, а за време на 80-тите, сапунската опера “Династија”. Од домашните филмови, најгледани беа партизанските филмови, кои особено се еmitуваа за некои државни празници.”

Док. 384  
Мода 1972



Приватна архива, семејството  
Лјаковски

Док. 385  
Реклама, 1970



Док. 386  
Реклама, 1974

Најдобар подарок за девојката,  
сестрата, мајката, жената за 8  
Март

Покорисен од сите подарици...  
...с подарокот на RIZ

По корисно од било што друго...  
...е подарокот на РИЗ



НАЈУБАВ ПОДАРОК  
НА ДЕВОЈКАТА, СЕСТРАТА,  
МАЈКАТА, СОПРУГАТА ЗА  
**8 МАРТ**



Док. 387

**Патување за двајца во Холивуд на спирање на познатата серија гратчето Пејтон**




## ПАТ ВО ГРАТЧЕТО ПЕЈТОН

**Патување во Холивуд за две лица на снимање продолжување на серијата „Гратчето Пејтон“**

Разгледување на атракциите на западниот брег на Америка, на спектакл и забава: посета на Дизниленд, на филмските студии на Холивуд, на атрактивниот аквариум Мериленд дресирани морски животни во Сан Педро.

живувања кои не се заборават!

икурсот за 4. СУПЕР НАГРАДА трае 31. XII 1972.



**Како да се учествува?**

Испратете 10 празни пакети на Подравка супа од ком најмалку 5 мораат да бидат од супи во коцка, на адреса:

### ПОДРАВКА

41001 Загреб  
попул. претпријат. 619  
за СУПЕР НАГРАДА



*Просвешена жена 1972*

Док. 388

**Мини-здолништа за младите**

*Просвешена жена 1970*

Стилот на мини-здолништето се уште преовладува по улиците на Виена и Салцбург. Во овие рани есенски денови, но излозите се полни со модели на мини-здолништа, а модните списанија женските написи предлагаат како да се усогласат мини-фустаните на новиот стил.

Док. 389

**Мода '90.**

*Приватна архива,  
од семејството Вельковиќ*



**Док. 390**  
**Производство на**  
**филмови**

Завод за сцена и телевидение,  
Стаја и телевидение од  
1960, 1970, 1980, 1990 и 2000

Година	Долгометражни филмови	Кусометражни филмови
1959	3	12
1969	1	10
1975	1	19
1981	3	12
1991	1	6
1998	0	0

**Прашања:**

1. Да се направи споредба помеѓу влијанието на модата за време на комунизмот и овие денови.
2. Да се направи споредба на начинот на живот за време на социјализмот во Албанија, Бугарија и Македонија.

**СЕВКУПНИ ПРАШАЊА**

1. Како политичките и економските промени влијаеле на животниот стил?
2. Кои се влијанијата и наметнувањата во областа на животниот стил?
3. Споредете го животниот стил во трите земји.
4. Напишете есеј за тоа на кој начин модата го одразила општеството во периодот 1944-2000.

**НАСТАВНИ ПРИОДИ**

1. Најдете податоци од вашите родители и нивните пријатели на иста возраст за нивното омилено хоби како ученици, за нивните идоли и пејачи или групи што ги преферирале. Поставете барање на иста тема меѓу вашите соученици и извлечете општи заклучуци во весник.
2. Организирајте во вашето училиште забава во стилот на 50-тите (години на дискотеките), итн.
3. Подгответе компјутерска верзија на дефиле за моден стил.

**ТЕРМИНИ**

<b>Идеологизација</b>	Процес на спротивставување на идеи во различен дел од животот (општествен или политички), заснован врз сопствената улога во општеството.
<b>Деполитизација</b>	Акт на елиминација на некоја политика (идеологија, Марксизам-Ленинизам), влијание во полето на наука и образование
<b>Пионерска организација</b>	Организација на млади при комунистичките партии за деца на возраст од 8 до 14 години.
<b>Воено образование</b>	Форма на образование во училиштето (70-ти и 80-ти) со цел да подготви млади луѓе способни да ракуваат со оружје.
<b>Манифестија</b>	Масовен настан организиран на јавно место кој изразува социјално-политички чувства
<b>Социјал реализам</b>	Уметнички правец во литературата и уметноста, заснован на поддршка на социјалистичкиот општествен систем.

## БИОГРАФИИ

### Албанија

**АЛЕКС БУДА (1911-1993)** Претседател на Академијата на науки на Албанија. Претседателот на Академијата на науки на Албанија, останува една од големите личности во албанската култура и наука. Тој бил историчар ерудита и голем учител. Како претседател на Академијата на науки дал огромен придонес во ориентацијата и правецот на научните студии воопшто, а особено во полето на албанските студии. Научните трудови на проф. БУДА се објавуваат и во странство. Тој се нарекува "Амбасадор на Албанија". Стана модел на компетентен и демократски учител со неговата голема култура и љубов, неговата скромност и едноставен начин на комуникација, неговата научна вистина и длабочина на мисла.

**ТЕФТА ТАШКО КОЧО (1910- 1947).** Роден е во Цирокастер во 1936. Писател, поет и публицист. Го завршил средното училиште во неговиот роден град, а студиите на Институтот "Горки" во Москва. Некои од неговите дела се: "Генерал на мртвата војска" 1964, "На што мислат овие високи планини" (1964 поезија), "Кој ја донесе Дорентина" 1970, "Големата Зима" 1977, "Хроника за каменот" 1970, "Три жални песни за Косово" (1998), "Студено цвеќе во март" (2000) и тн. Неговите дела се преведени на повеќе странски јазици во повеќе од 30 држави во светот. Од 1991 живее во Париз, но често доаѓа во Албанија. Во 1996 го добил одликувањето "Легија на честа" од францускиот сенат, а исто така и одликувањето "Национален ред на чест."

**ДРИТЕРО АГОЉИ** Роден е во Меркулас околија Дево, во 1931, поет, писател, публицист и политички активист. Ги завршил студиите на универзитетот во Ленинград (Петрсбург), Филолошки факултет. Тој е претседател на Сојузот на уметниците и писателите неколку години. Некои од неговите дела се "Моите чекори на асфалтот" 1961, "Човекот со пушка" 1976, "Стаклената роза". Некои од неговите дела се објавени во разни држави во светот. Тој ја доби наградата "Национална чест" во 1999.

**ЦАНФИЗЕ КЕКО, родена во 1929,** народен уметник. Таа главно третира теми за деца, како "Најновиот град во светот" во 1974, "Бени оди сам" во 1974 и "Томка и неговите другари" во 1977. "Кога киното беше застрелано" во 1981, "Мало доцнење" во 1982.

#### **ВАЧЕ ЗЕЛА, родена во Лушње, во 1938.**

Пејачка, народен уметник. Студирала Драмска уметност, но се посветила на лесната и популарна музика. Таа учествувала на 26 национални фестивали и 10 пати е добитник на прво место. Некои од песните што ги пее се: "Првото дете" "Снегулка и снег".

Таа е наградена со Златна плоча од Американскиот институт на библиографии и наградата "Голем мајстор на делото", 1999.

#### **ДРИТЕРО АГОЉИ**

Поет, писател, соработник и политички работник е награден со почесна титула.

#### **ИСМАИЛ КАДАРЕ**

Писател, поет и публицист кој од 1991 живее во Париз. Добил почесна титула. Францускиот сенат го одликува со "Легија на честа". Исто така е одликуван со "Национален ред на честа."

#### **ПЕТРО МАРКО**

"Голем мајстор на делото" во 1988 и е почесен граѓанин на Флора.

#### **ЦАНФИСЕ КЕКО**

Творец, народен уметник, најмногу работи на детски теми. Жена на Енди Кеко, Народен уметник.

#### **ВЕРА ГРАБОЧКА**

Творец на бројни претстави, организатор на првата мис на Албанија. Ја викаат "Челичната дама" во албанските уметнички кругови.

#### **ИНВА МУЛА**

Сопран со меѓународна слава.

## Бугарија

**НИКОЛАЈ ГАУРОВ** (1929). Бугарски оперски пејач. Од 1961 пее прв бас во “Ла Скала”, оперска куќа во Милано. Пее најмногу во Европа и Америка. Одликуван е со “Легија на честа” (1991, Франција).

**ДИМИТАР ДИМОВ** (1909 - 1966). Бугарски романсиер и драматург. Студирал право на Софискиот универзитет и студирал ветеринарна медицина (1934). Работи како ветеринар во земјата. Специјализира хистологија на нервниот систем во Шпанија. Станува професор на Ветеринарниот медицински институт во Софија во 1953. Автор е на повеќе од 20 научни студии и романи: ‘Поручник Бенц’ (1938), “Осудени души” (1943) и “Тутунот” (1951, 1954 2 издание). Бил претседател на Сојузот на бугарските писатели (1964-1966)

**ДОНЧО ДОНЕВ** (1929). Бугарски режисер и уметник, карикатурист. Студира на Академијата на уметности во Софија. Автор е на првиот долгометражен цртан филм “И тие ги викаат Монтеки и Каполети” (1985). Тоа претставува мешавина меѓу андгота и социјална сатира. Тој ги создава популарните ликови во цртаниот филм: “Тројцата будали”

**ПЕТЈА ДУБАРОВА** (1962 – 1979). талентирана бугарска поетеса родена во Бургас. Таа ја издава својата прва книга кога имала само 14 години -поеми, есеи, кратки приказни. Нејзината книга поезија се вика “Морето и јас”, Извршува самоубиство кога имала 17 години, на самиот почеток од нејзиниот креативен живот.

**РАЈНА КАБАЈВАНСКА** (1934). Бугарска оперска пеачка (сопран) и една од најзабележителните оперски пејачи ширум светот. Гостин - уметник на најдобрите оперски сцени во светот. Во 1991 била формирана фондацијата “Рајна Кабајванска” за откривање и стипендирање на уметнички

активности меѓу бугарските сираци. Одликувана е со медал “Стара планина” во 1995.

**МИЛЧО ЛЕВИЕВ** (1937). Бугарски композитор, пијанист, цез-музичар. Заминува од Бугарија по 1970 и одржува концерти со “Дон Елис Бенд” насекаде низ светот. Предава цез композиција и импровизација на Универзитетот во Јужна Калифорнија. По 1989 ја посетува Бугарија неколку пати. Снима плочи со бугарски цез-музичари и учествува на цез музирања.

**МИНЧО МИНЧЕВ** (1950). Бугарски виолинист и професор. Се школувана бугарската државна музичка школа (Конзерваториум). Во Лондон студира кај проф. Ифра Нимен. Виртуозен изведувач на Николо Паганини. Добитник на бројни меѓународни награди. Како солист свири во многу симфониски оркестри во Европа и Америка. Добитник на многу меѓународни награди.

**СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ** (псевдоним на Станко С. Миладинов) (1941-2000). Бугарски романсиер, драматург и сценарист. Студирал филологија-бугарски јазик на Софискиот универзитет (1968). Драматург (1976-1983) и директор на театарот по сатира во Софија. Тој е еден од најталентираните и храбри сатиристи-изведувачи во бугарскиот театар: *Римска бања, Палио од велур, Балкански синдром, Бугарскиот модел* итн. Неговите комедии се преведени и се играат во странство.

**ТОДОР ЦОНЕВ** (1934). Бугарски уметник, скулптор и карикатурист. Се школувал за карикатурист во класата на Илија Бешков на Академијата на уметности во Софија. Направил една серија на карикатури што го напаѓаат режимот на Тодор Живков. Бил уапсен од бугарската тајна служба и репресиран. Организира изложба насловена “Хроника на авторитаризмот” која ги вклучува неговите најдобри карикатури од серијата на Тодор Живков.

## Македонија

**БЛАЖЕ КОНЕСКИ**, (село Небрегово, 1921 - Скопје, 1993), универзитетски професор, филолог, поет и академик. Во 1944 е избран за член на Комисијата за изработка на македонскиот правопис и за кодификација на македонскиот литературен јазик. За редовен член на МАНУ е избран во првиот состав на 18 август 1967 и стана нејзин прв

претседател. Автор е на повеќе научни трудови меѓу кои позначајни се: “Граматика на македонскиот јазик”, “Историја на македонскиот јазик”, “Јазикот на македонската народна поезија” и др. Има напишано неколку збирки на поезија и приказни. Добил неколку награди во земјата и надвор од неа.

## БИБЛИОГРАФИЈА

### Албанија

- Прашања за Албанскиот фолклор 1.2 1986 Тирана
- Дритеро Агольи “Уметност и Време”- Историски прашања, Критички написи
- Енвер Хоџа Литература и уметност 1977 Тирана
- Фадил Пацрами Слики од амбисот
- Енциклопедиски Речник 2002 Тирана
- Кореографски Фолклор од Хаси 1977 Тирана.
- Учебник од Средно училиште за албанскиот фолклор
- Весник “Дрита”, “Башкими”, “Зери и Популит”, “Газета Шиптаре”.
- Историја на албанската уметност 1.2 1990 Тирана
- Историјана албанска литература 1987 Тирана.
- Албанска современа литература 1987 Тирана.
- Историски споменици во земјата 1988 Тирана.
- Рани собирачи на албанскиот фолклор II, III.
- Мирдита “Информација за местото на раѓање” 1999 Решен.
- Нешат Тозај: “Зошто зборвам” Ретроспектива. Март 1991.
- Лабери Полифони 1989 Тирана.
- Нови албански часописи, Нова албанска жена, 10 Јуне
- Часопис Спектер 1999, 2000, 2001
- Рази Брахими: Уметноста и нејзиниот развој во А.С.П.Р. 1981, Тирана
- Ахмет Кондо “Борбата против неписмените во Албанија во 1945-1955

- Бедри Дефа; “Забрзување на психичкот развојно идеополитичко образование” 3-та Конференција на педагошки студии, Тирана 1975
- Бедри Деа, “Проблеми на Педагогијата”
- Беким Харди, “Работата на наставникот”, Тирана, 1979
- Енвер Хоџа, дела, том 3 и 5
- Енрикета Камбо, Развој на културната револуција во Албанија за време на 1944-1948”, Тирана, 1982
- Генц Трандафили, “Историска Педагофија; Албум”, 1995
- Хамит Беља, “Во борбата за социјалистичко училиште и Педагогија”, Тирана, 1986
- Хисни Мизири, Педагошки Часопис, Бр.2, 1995
- Нико Деде, 3-та Конференција на Педагошки студии, Тирана 1975
- Нора Дудвик, Хелен Шахриари, “Образоването во Албанија: менување на ставови и очекувања”, 2000, објавено од Светската банка
- Пренк Груда, “Журналот на едно скршено срце-1937-1975”
- Рамиз Алиа, “Enveri упё”
- Сотир Темо, “Образоването во Народна Социјалистичка Република Албанија”
- Шефик Османи, “Речникот за Педагогија”, 1983
- Василика Ставре, “Прашања за формирање на светскиот погледна студентите низ предметите за Марксизам-Ленинизам - земени од 3-та Конференција на Педагошките студии,, Тирана 1975

### Бугарија

- Аврамов, Димитър. Летопис на едно драматично десетилетие. С., 1994. (*Хроника на една драматична деценија*). С., 1994.
- Баева, Искра. България и Източна Европа. С., 2001. (*България и Източна Европа*). С., 2001
- България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). С., 1998. (*България во сферата на Советскиите интереси*). С., 1998.
- Димитров, Д. Как беше създадена ДПО “Септемврийче”. С., 1984. (*Како се формираше ДПО “Septemvriiche”*). С., 1984.
- Живков, Тодор. За литературата, изкуството, културата. С., 1972. (*Живков, Тодор. За литературата, умението, културата*). С., 1972
- Иванова, Венета. Българска монументална скулптура. С., 1978. (*Иванова, Венета Българска монументална скулптура*). С., 1978.

- Иванова, Евгения. Българското дисидентство 1988-1989.Ч. I. С., 1997. (*Иванова, Евгения Български дисиденти 1988-1989*). Part I. С., 1997.
- Калинова, Евгения, Искра Баева.. Българските преходите 1939-2002. С., 2002. (*Калинова, Евгенија, И. Баева. Български транзиции 1939-2002*). С., 2002
- Крампън, Ричард. Кратка история на България. С., 1994. (*Кремпън Ричард Кратка История на модерна България*). С., 1994.
- Лица на времето. Т.II, 1997. (*Лица на времето*). Т. II. С., 1997.
- Манолова, Наташа. Български интелектуалци за прехода и себе си. С., 1999. (*Български интелектуалци за транзицията и самите тие*). С., 1999.
- Млади български художници. С., 1974. (*Млади Български Сликари*). С., 1974.

- Овчарова, Мария. Тоталитаризъмът в карикатурите на Тодор Цонев. С., 1990. (*Тоталитаризъмът во карикатурите на Тодор Цонев*). С., 1990.
- Робев, Стефан. Цената на откритията. С., 1981. (*Цената на откритията*). С., 1981.
- Славов, Атанас. Българската литература на размразяването. С., 1994. (*Българската литература на размразяването*). С., 1994.
- Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии 1944-1950. Т. 1, С., 1995. (*Обиди на историчарите. Документи и дискусии 1944-1950*). Т.1. С., 1995.
- 40 години българско социалистическо изкуство. С., 1984. (40 години Българска социалистическа Уметност). С., 1984.
- Bakalov, Todor. Антологија на Българските Фолк Музичари. С., 1998. (во Английско издание)  
<http://www.artbul.hit.bg/>  
[http://www.art.bg/main\\_b.htm](http://www.art.bg/main_b.htm)  
<http://art.cl.bas.bg/indexcl.html>  
<http://www.culture-forum.com/>  
<http://www.sigama-bg.com/visia/>  
<http://www.cult.bg/>  
<http://apollonia.hit.bg/>

### Македонија

- Јован и Мишел Павловски, Вчера и денес, 1996, Скопје
- Нада Јурукова, Основното образование во Македонија 1944-50, Скопје 1990
- За среќно детство, Скопје 1972
- Киро Камберски, Развој на образоването во Македонија, 1945-1950
- Патот на Југ, Јужна кампања, Млад борец, 1979
- Билтен на НРМ, 1950
- Македонски записис, Скопје 1992
- Енциклопедија „Реч и дело“ Белград, 1972
- Пионерски весник, 1947, 1948, 1954,
- Просветен работник 1960, 1972, 1980
- Науката во Македонија, Министерство на Наука, Скопје 1992
- Портрет на македонската ликовна уметност на 20 век, Владимир Величковски, Скопје, 1995
- Македонскиот филм, Мирон Чељенко, Скопје, 1997
- Антологија на современата македонска поезија, Венко Андоновски, Скопје, 1997
- Аспекти на македонската литература, Веле Смилевски, Скопје, 1993
- Антологија на македонскиот постмодернистички расказ, Саво Цветановски, Скопје, 1990
- Македонскиот роман 1952-1982, Христо Георгиевски, Скопје, 1983
- Во чекор со времето, 40 години Драмски Театар 1946-1986, Ивановски Иван, Скопје, 1995 7:
- Современо македонско сликарство, Борис Петковски, Скопје, 1981
- Македонската карикатура, Владимир Величковски, Скопје, 1994
- Народен театар Битола 1944-1989, Битола, 1989
- Фестивал Златно славејче, 1987, Скопје
- Фестивал Охридско лето 1985, Скопје, 1986
- Македонски народен театар 1945-1985, Драма, Опера, Балет, Скопје, 1985
- Струшки вечери на поезијата, Струга, 1981
- Танец, Ансамбал за народни игри и песни на Македонија (1945-1979), Скопје, 1979  
[www.ukim.edu.mk](http://www.ukim.edu.mk)  
[www.jewish.org.mk](http://www.jewish.org.mk)  
[www.soros.org.mk](http://www.soros.org.mk)  
[www.museum.mk.com](http://www.museum.mk.com)  
[www.scca.org.mk](http://www.scca.org.mk)  
[www.macedonia.co.uk](http://www.macedonia.co.uk)  
[www.culpture.in.mk](http://www.culpture.in.mk)  
[www.makedonika.org](http://www.makedonika.org)